



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 26 мај 1956
Бр. 13
Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 40 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

105.

На основа член 3 и 20 од Уредбата за надокнада за експроприрани недвижности („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/55), по предлог на народните одбори на околиците и во согласност со Сојузниот извршен совет, Извршниот совет донесува

ТАРИФА ЗА НАДОКНАДИТЕ ЗА ЕКСПРОПРИРАНИ ЗЕМЈИШТА ВО 1955 ГОДИНА НА ТЕРИ- ТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

I.

Надокнадите за земјишта експроприрани во 1955 година по прописите од Основниот закон за експропријација се определуваат за еден хектар најмногу до:

По исклучок, надокнадата може да се зголеми до 50% од максималниот износ определен со оваа Тарифа само за ниви и ливади што се во близина на градски и индустриски места и во реоните со малу обработива земја, доколку просечната цена на експроприраната нива или ливада во слободен промет е значително повисока од максималниот износ определен во точка I од оваа Тарифа.

IV.

За градежни парцели и за делови на дворови преку 500 м² експроприрани по прописите на Основниот закон за експропријација надокнадите се определуваат најмногу до 200 динари за еден квадратен метар.

Како градежни парцели во смисла на претходниот став се подразбираат земјиштата внатре во градежниот реон, кои, спрема регулациониот односно урбанистичкиот план

Култура	I класа	II класа	III класа	IV класа	V класа	VI класа	VII класа	VIII класа
Ниви	450.000	400.000	350.000	300.000	245.000	190.000	140.000	90.000
Ливади	390.000	335.000	290.000	235.000	190.000	145.000	95.000	50.000
Пасишта	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	70.000	45.000	20.000
Трстици и мочв.	50.000	45.000	40.000	35.000	28.000	22.000	18.000	15.000

II.

За земјиштата од останатите култури предвидени со Уредбата за катастар на земјиштата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/53), надокнадите се определуваат на основа оваа Тарифа и член 4—8 од Уредбата за надокнадите за експроприраните земјишта.

Доколку културата и класата на земјиштето во моментот на донесувањето на актот за експропријација не се во согласност со културата и класата на тоа земјиште во катастарот, средната цена, како надокнада за експропријација, се определува спрема фактичката положба на земјиштето, што ја утврдува катастарскиот уред.

III.

Надокнадите за експроприраните земјишта се определуваат спрема средната прометна вредност на истите што е постигната во прометот во соодветното место, а најмногу до износите определени во точка I од оваа Тарифа.

или во случај на недостиг на такви планови, спрема други прописи од надлежниот народен одбор на општината, се определени за градење згради, комунални и други објекти.

V.

За неплодни земјишта надокнадата ќе се дава најмногу до 15.000 динари за еден хектар.

Ако се за ползување на вакви земјишта вложени инвестиции, на износот одреден по претходниот став ќе се додаде и вредноста на вложените инвестиции по одбиток на амортизацијата.

VI.

Надокнадите по оваа Тарифа се определуваат за земјишта за кои актот за експропријација е донесен по влегувањето во сила на Уредбата за надокнадите на експроприрани недвижности, т.е. после 4 мај 1955 година.

VII.

Надокнадите по оваа Тарифа ќе се определуваат и за земјишта и градежни парцели и дворови преку 500 м² кои ќе бидат експроприрани во 1956 година по одредбите на Основниот закон за експропријација.

VIII.

Оваа Тарифа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 34

8 февруари 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

106.

На основа точка 6 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52) во врска со член 12 точка 3 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, пропишувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ КОИ СЕ ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА ПО ПАТ НА ПРИУЧУВАЊЕ

Во Правилникот за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници, кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 34/53 год., 27/54 и 18/55), се вршат изменувања и дополнувања, така што пречистениот текст гласи

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ КОИ СЕ ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА ПО ПАТ НА ПРИУЧУВАЊЕ

I. Право на полагање испит

Член 1

Испит за квалификуван работник по одредбите на овој Правилник можат да полагаат работниците, кои како полуквалификувани работници пролеале најмалку две години, работејќи на сите работи во своето занимање.

Член 2

Испит за висококвалификуван работник по одредбите на овој Правилник можат да полагаат работници кои провеле најмалку седум години како квалификувани работници, работејќи на сите основни работи од своето занимање, а за кое се бара висока точност за изработката и висок квалитет се одредуваат: еден од редот на инженерите или

на работата, со тоа што таа работа да не е автоматски обезбедена, или каде што се бара самостојно решавање на проблеми при изработката односно примена на теоретско повисоко знаење од знаењето што се бара од квалификуван работник.

Член 3

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на лица кои работат во претпријатието, доколку не работат на занаетчиски работи.

Одредбите од овој Правилник не се однесуваат на лица запослени во занаетчиски дуќани, работилници и задруги.

II. Испитна комисија

Член 4

Испитните комисиии за квалификувани работници се образуваат при народните одбори на општините, а за висококвалификуваните работници при народните одбори на околиите.

Народните одбори на општините кои не формираат комисиии за квалификувани работници, како и народните одбори на околиите кои не формираат комисиии за висококвалификувани работници, кандидатите од својата територија ќе ги испраќаат на полагање испити за квалификувани односно висококвалификувани работници до соодветните испитни комисиии при територијално најблискиот им народен одбор на општината односно околијата.

Комисиите ги образуваат советите за стопанство на соодветните народни одбори.

Државниот секретаријат за работи на стопанството, по укажана потреба, може за поедини занимања да определи да се образуваат испитни комисиии за квалификувани и висококвалификувани работници само при него.

Член 5

Испитната комисија за квалификувани работници се состои од претседател, два члена и нивни заменици.

Комисијата има и записничар, кого го именува органот кој ја образува комисијата.

Претседателот на испитната комисија и неговиот заменик мораат да имаат завршено најмалку средна школа која дава општо образование. Членовите и нивните заменици се одредуваат ед редот на висококвалификуваните работници на соодветното занимање во кое кандидатот полага испит. Ако во местото нема достатчно такви работници, вториот член од комисијата може да биде и квалификуван работник од истото занимање, но со најмалку четиригодишен работен стаж.

Член 6

Испитната комисија за висококвалификувани работници се состои од претседател, два члена и нивни заменици.

Комисијата има и записничар, кого го именува органот кој ја образува комисијата.

Претседателот на испитната комисија и неговиот заменик мораат да имаат факултетска спрема првенствено од општ смер (правни, економски или сличен факултет). Членовите и нивните заменици се одредуваат: еден од редот на инженерите или

техничарите од соодветната струка и еден од редот на висококвалификуваните работници од занимањето од кое кандидатот полага испит.

За струки во кои нема вакви стручњаци првиот член на комисијата треба да има виша или средна школска спрема.

Член 7

Член на испитната комисија не може да учествува во работата на комисијата во следните случаи:

а) ако кандидатот го учел занимањето кај него;

б) ако кандидатот му е брачен другар или роднина по крв во угорна или удолна права линија, а во побочна линија до втора степен, или ако му е усвоеник и

в) ако поради лични односи може да се сомнева во неговата објективност (поради пријателство, кавга, паричнење и сл.).

Приговор во врска со ова може да направи и членот на комисијата и кандидатот. По овој приговор решава органот при кого е формирана испитната комисија.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба во рок од три дена до непосредно повисокиот орган.

III. Поднесување пријава

Член 8

Пријавата за полагање на испит се поднесува до секретаријатот за стопанство (одделението односно отсекоот за стопанство) на народниот одбор на општината, на чие подрачје кандидатот е на работа.

Во пријавата кандидатот ќе ги наведе своите лични податоци: презиме, име и татково име, место и дата на раѓањето, место на постојано живеење, за кое звање сака да полага испит — за квалификуван односно висококвалификуван работник — и накусо ќе опише во која стопанска организација, од кога до кога, во какво својство и на какви работи работел. Во пријавата за испит кандидатот за квалификуван работник е должен да приложи потврда дека провёл најмалку две години како полукавалификуван работник работејќи на сите работи од своето занимање, а кандидатот за испит за висококвалификуван работник дека провёл најмалку седум години како квалификуван работник, работејќи на сите основни работи од своето занимање, а за кое се бара висока точност на изработката и висок квалитет на работата, со тоа што таа работа да не е автоматски обезбедена, или каде што се бара самостојно решавање на проблеми при изработка, односно примена на теоретско повисоко знаење од знаењето што се бара за квалификуван работник.

Потврдата ја издава стопанската организација во која кандидатот работи.

Член 9

Кога секретаријатот за стопанство (одделението односно отсекоот за стопанство) на народниот одбор на општината утврди дека кандидатот ги исполнува условите од член 1 односно член 2 од овој Пра-

вилник донесува решение со кое се одобрува полагањето на испит.

Решението мора да биде донесено во рок од осум дена од поднесувањето на пријава.

Ако надлежниот орган утврди дека кон пријавата за полагање на испит не се приложени сите нужни документи, ќе го повика кандидатот да ги приложи истите, определувајќи му рок за тоа. До колку истиот тоа не го стори во определениот му рок, со решение ќе се одбие од полагањето на испитот.

Против решението со кое кандидатот се одбива од полагањето на испит, истиот може да изјави жалба, преку органот што го донел решението, до повисокиот орган во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 10

Решението со кое се одобрува полагањето на испитот, се доставува на кандидатот и на претседателот на испитната комисија. Кон решението што се доставува на претседателот на испитната комисија се приложува и пријавата како и останатите списи кои се однесуваат на неа.

Претседателот на испитната комисија, по приемот на решението со кое се одобрува испитот, ја повикува испитната комисија и кандидатот со покана, во која треба да е означено времето и местото на одржувањето на испитот. При ова треба да се води сметка, дека испитот треба да се заврши во рок од 30 дена од приемот на решението за полагање на испитот.

IV. Полагање на испитот

Член 11

Испитот се состои од практичен и теориски дел. Кандидатот прво го полага практичниот дел, а потоа теорискиот дел на истиот.

Член 12

Испитот е јавен.

Член 13

На определениот ден за полагање на испитот комисијата најнапред го утврдува идентитетот на кандидатот преку личната карта и работната книшка, а по тоа му дава практичен задаток одредувајќи каде и во кој рок кандидатот треба да го изработи.

Член 14

Кандидатот кој не се јави на означеното место и време за одржување на испит, се смета дека одустал од полагањето на испитот.

Кандидатот кој самоволно го напушти испитот се смета дека е паднал на испитот.

Ако кандидатот докаже дека бил спречен поради болест или други оправдани причини да го доврши поставениот му задаток, испитната комисија ќе му го продолжи рокот на изработка на задатокот.

Член 15

Практичниот дел на испитот опфаќа изработка на практичен задаток и давање на нужни појасне- нија во врска со задатокот.

Практичниот задаток се состои од изработка на еден или повеќе предмети односно, каде со оглед на природата на соодветното занимање не е можна изработка на предмет, од извршување на некоја работа од соодветното занимање.

При давање на задаток испитната комисија треба да води сметка, да след неговото изработување односно извршување, може да се оцени: дали кандидатот за квалификуван работник е способен самостојно да ги врши односно раководи работите од своето занимање, а кандидатот за висококвалификуван работник дали е способен самостојно да ги води работите од своето занимање.

Задатокот од практичниот дел на испитот ќе се дава спрема пропишаната програма од државниот секретар за работи на стопанството за соодветната струка за занимањето за кое кандидатот полага испит.

Со давањето задатокот од практичниот дел на испитот испитната комисија истовремено ќе определи и рок во кој треба да се изработи овој задаток.

Член 16

Практичниот задаток се работи во претпријатието кое ќе го определи комисијата.

Кандидатот го работи практичниот задаток под контрола на еден член од испитната комисија, кого ќе го определи претседателот на комисијата. Овој член е одговорен за самостојното изработување на практичниот задаток од страна на кандидатот.

Член 17

Практичниот задаток кандидатот е должен да го заврши и покаже пред испитната комисија на спределиениот ден. Со задатокот, по барање на комисијата, кандидатот прилага и соодветен цртеж.

Член 18

По завршениот практичен дел од испитот, испитната комисија се повлекува и решава дали кандидатот на основа изработениот практичен задаток, го положил или не практичниот дел од испитот. Ова веднаш усмено му се соопштува на кандидатот.

Решението од претходниот став се донесува со мнозинство од гласовите на членовите на комисијата. Членот на комисијата кој не е согласен со одлуката на мнозинството, може да го издвои своето мнение во записникот.

Оценката на практичниот дел на испитот е: „положил“ или „не положил“.

Претседателот на комисијата е должен на кандидатот, што не го положил практичниот дел од испитот, да му ги соопшти разлогите поради кои не го положил испитот.

Кандидатот кој не го положил практичниот дел од испитот, не се пушта на полагање на теорискиот дел од испитот и се одбива од полагањето на испитот. Испитот има право повторно да се јави на испит во рок кај ќе му го определи испитната комисија. Овој рок не може да биде покус од три месеци ни подолг од шест месеци.

Член 19

На теорискиот дел од испитот се пушта кандидатот кој го положил практичниот дел од испитот.

На теоретскиот дел од испитот кандидатот за квалификуван односно висококвалификуван работник треба да покаже дека ја совладал пропишаната програма за општо-образователниот теориски дел за сите струки, а за стручно-теорискиот дел, материјата од посебно пропишаната програма за соодветната струка во која е вклучено занимањето на кандидатот.

Испитувањето од теорискиот дел на испитот за квалификувани работници не може да трае помалку од 30 минути, а за висококвалификуван помалку од 60 минути.

Член 20

По завршувањето на теорискиот дел од испитот испитната комисија ќе реши, дали кандидатот на основа покажаниот резултат го положил или не го положил теорискиот дел од испитот. Ова веднаш усно му го соопштува на кандидатот.

Решението од претходниот став се донесува со мнозинство од гласовите на членовите на испитната комисија. Членот на комисијата кој не е согласен со одлуката на мнозинството, може да го издвои своето мнение во записникот.

Оценката од теорискиот дел на испитот е „положил“ или „не положил“. Кандидатот кој не го положи практичниот дел на испитот се одбива од теорискиот дел на испитот и истиот има право повторно да го полага теорискиот дел во рок кој ќе му го определи испитната комисија. Овој рок не може да биде покус од три ни подолг од шест месеци.

Член 21

Испитот за квалификуван односно висококвалификуван работник може да се полага најмногу три пати.

Член 22

Ако кандидатот го положил практичниот и теорискиот дел на испитот, комисијата за тоа го известува секретаријатот за стопанство (одделението односно отсекоот за стопанство) на народниот одбор на општината кој го донел решението со кое е одобрено полагањето на испитот. Извештајот го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата. На основа на овој извештај секретаријатот за стопанство (одделението односно отсекоот за стопанство) му издава на кандидатот документ дека стекнал соодветна стручна спрема и тоа: на квалификуваните работници — свидетелство, а на висококвалификуваните работници — диплома. За издавањето на овој документ след како го внел во списокот на издадените свидетелства и дипломи, споменатиот секретаријат (одделение односно отсекоот за стопанство) го обавестува претпријатието во кое работникот работи, поради внесување на потребни податоци во неговата работна книшка и воведување во евиденцијата за работниците во претпријатието, спрема Општото напатствие за здобивање на стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието.

V. Администрација на испитната комисија

Член 23

За текот на испитот се води записник по образец пропишан од Државниот секретаријат за работи на стопанството.

Записникот го води записничарот.

За секој кандидат се води одделен записник.

Во записникот се внесуваат сите поважни моменти од испитот, а нарочно следното:

- а) назив на испитната комисија, орган при кого е формирана и датум кога е записникот составен;
- б) кога испитот започнал и кога завршил;
- в) презиме и име на претседателот и членовите на комисијата, записничарот и нивните занимања;
- г) презиме, татково име и име, дата и место на раѓањето на кандидатот, како и местото и претпријатието во кое е запослен;

д) кој пат кандидатот полага испит;

е) задатокот од практичниот дел на испитот, рокот за неговата изработка и каде и под чија контрола кандидатот го изработил, како и изјава на одредениот член од испитната комисија дали кандидатот задатокот го изработил лично и самостојно;

ж) прашањата од теорискиот дел на испитот кои биле поставувани на кандидатот, со напомена на кои одговорил задоволително, а на кои не одговорил;

з) решение на испитната комисија за успехот на кандидатот и евентуално издвоено мислење, а ако кандидатот не го положил испитот и рокот во кој може да го повтори.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на испитната комисија и записничарот. Записникот се оверува со печат на органот при кого е образуван комисијата, а се заведува во архивата на истиот орган.

Член 24

Преписките по предметите по кои комисијата ја свршила работата претседателот ги предава во архивата на органот при кого е комисијата формирана, а во однос на останатите предмети, а особено оние во кои е одреден повторен испит, води грижа да сите работи бидат на време и правилно свршени.

Член 25

Хонорарот на претседателот, на членовите и на записничарот на испитната комисија, како и надокнадите за евентуално заангажираните членови на комисијата од други места, паѓаат на терет на претпријатието во кое кандидатите се запослени. Останатите трошоци паѓаат на товар на народниот одбор при кого е образуван комисија.

Хонорарот по претходниот став при повторно и трето полагање на испитот паѓа на товар на самиот кандидат.

VI Преодни и завршни одредби

Член 26

Кандидатите за испитот за квалификуван работник, кои до стапувањето во сила на овој Правилник провеле преку десет години на работи предвидени за квалификуван работник за занимањето за кое сакаат да полагаат испит и кои до тој

ден навршиле 40 години старост, го полагаат само практичниот дел од испитот.

Кандидатите за испитот за висококвалификуван работник, кои до стапувањето во сила на овој Правилник провеле преку десет години на работи предвидени за висококвалификувани работници за занимањето за кое сакаат да полагаат испит и кои до тој ден навршиле 45 години старост, го полагаат само практичниот дел од испитот.

Член 27

Испит за висококвалификуван работник може да полагаат и работниците кои при преведувањето по Уредбата за стручното оспособување и звањата на работниците и прописите што се донесени на основа на таа Уредба добиле звање специјалист и биле предложени за повисоко звање (виши специјалист, мајстор и повеќестручен мајстор), но, повисокото звање до донесувањето на овој Правилник не го добиле. Овие работници го полагаат само практичниот дел на стручниот испит на соодветната струка.

Член 28

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1241

21 февруари 1956 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот од Правилникот за дипломски испит во средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56) е допуштена долунаведената грешка поради што се дава следнава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИПЛОМСКИ ИСПИТ ВО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ

Во член 3 последните пет зборови треба да гласат: „двапати редовно а еднаш приватно.“

Во член 22 став 1 во точката г) да се брише „2, туј јазик“ а редниот број 3 станува 2.

Во член 33 став 1 во точките г), д), е) и ж) да се брише „2, туј јазик“, а редните броеви 3., 4., 5. и 6. да се намалат за по еден.

Од Секретаријатот на Советот за просвета на НРМ, 7-IV-1956 година.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 6220 од 3 мај 1956 год. ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Доковски Марко, родено на ден 15-II-1951 год. во село Сиричино, Тетовска околија, од родители:

татко Доковски Вангел и мајка Мара, така да по иднина роденото име ќе му гласи Славко.

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (34)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е покрената постапка за прогласување неважни барирани чекови за потрошачки кредит и тоа: бр. 165088, 165089 и 165090 секој по 5.000 дин. издадени од Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802 — Скопје, а кои гласат на лицето Нури Асипов Имеровски, од Скопје, ул. „155“ бр. 72.

Се поканува секој што ги притежува горе наведените чекови или нешто знае за истите да ги претстави или јави на судот во срок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно чековите ќе бидат огласени за неважни.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 2444/56. (45)

При овој суд е покрената постапка за прогласување неважен барираниот чек 159780 на 5.000 дин., издаден од Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802 — Скопје, а гласи на лицето Петко Арсов Најденов, од Скопје, ул. „463“ бр. 49.

Се поканува секој што го притежува горе опишаниот чек или нешто знае за истиот да го претстави или јави на судот во срок од 60 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 2317/56. (43)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на Општината Св. Николе бр. 1217 од 3-II-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 1 установата под назив: Управа за комунални работи при НО на Општината — Св. Николе, со седиште во Св. Николе. Предмет на работата на установата е: уредување на пазарштата, наплатување на пазаршни такси, одржување на прадската чистота и друго.

Установата е основана со решението на НО на Општината — Св. Николе, бр. 4681 од 30-XII-1955 г.

Со установата управува управителот Боро Зафиров.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е НО на Општината — Св. Николе.

Бр. 1217/56 од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на Општината — Св. Николе. (453)

На основа решението на Народниот одбор на Општината „Идадија“ — Скопје, бр. 9882 од 14-IV-

1956 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање се направени следните измени: се менува називот на Детската градина „Лазар Колишевски“ и ќе го носи називот Детска градина „13 ноември“.

Место досегашниот потписник Сузана Панова установата ќе ја потпишува Трајанка Камилова, сметано од 1-IV-1956 год.

Бр. 9882/56 од Народниот одбор на Општината „Идадија“ — Скопје. (451)

На основа решението на Народниот одбор на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 4029/56 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 2 установата под назив: Ветеринарен институт, со седиште во Скопје. Предмет на работата на установата е: проучување проблематиката од областа на ветеринарната медицина на НРМ.

Установата е основана согласно решението на Народниот одбор на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 4029 од 21-II-1956 год.

Установата ќе ја потпишува управителот Д-р Трајко Шалински, а во случај на неговата спреченост Горѓи Граматикоски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Државниот секретаријат за работи на стопанството на НРМ.

Бр. 4029/56 од Народниот одбор на Општината „Кисела Вода“ — Скопје. (459)

ЛИКВИДАЦИЈА

На основа решението на Народниот одбор на Општината — Пехчево, бр. 592 од 21-II-1956 год. Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Разнопромет“, со седиште во Пехчево, од 1-III-1956 год. е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги пријават своите долгови, односно побарувања во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на претпријатието.

Од Ликвидационата комисија. (460)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 34/55 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Желиница“, со седиште во с. Облешево — Кочани. Предмет на послушањето на задругата е: се занимава со земјоделие, трговија, купопродажба на стоки од внатрешен промет, угостителство и занаетство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 34/55. (287/55)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1955 год. под рег. бр. 240, на страна 665 е запишано следното: Трговското претпријатие „15 мај“, Нови Дојран, е конституисано согласно одобрението на НО на Општината — Дојран, бр. 428 од 26-X-1955.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 1370/55. (1)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-XI-1955 год. под рег. бр. 431, на страна 1174 е запишана под фирма: Претпријатие за внатрешна декорација и намештај „Нови дом“ — Експорт — Белград — Продавница во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со намештај, антиквитети и уметнички дела, декоративна тканина, дрвена галантерија и плетарска стока, керамична стока и лустери.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за внатрешна декорација и намештај „Нови дом“ Експорт — Белград, со заклучок од 5-II-1955 год., а одобрено од НО на град Скопје — Секретаријат за стопанство со решение бр. 420 од 25-I-1955 год. и НО на град Белград со решение бр. 5097 од 12-V-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Александар Сидовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1323/55. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-X-1955 год. под рег. бр. 387, на страна 1045 е запишано следното: Трговското претпријатие на мало „Рекорд“ — Скопје е конституисано согласно одобрението на НО на град Скопје — Секретаријат за стопанство бр. 5334 од 25-VI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1280/55. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-X-1955 год. под рег. бр. 256, на страна 727 е запишано следното: Претпријатие за прикажување на филмови — кино „11 октомври“ — Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: прикажување и прожектирање на филмови.

Претпријатието е основано со решението на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 13023 од 28-IX-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Миле Симсаров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1277/55. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-I-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 9 е запишана под фирма: Претпријатие за промет со кожи, црева, волна, животински влакна „Титов врв“ — Тетово — Откупна станица во Гостивар. Предмет на послувањето на станицата е: откупува волна, кожи, црева и животински влакна.

Станицата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Титов врв“ — Тетово со записник од 1-XI-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Гостивар со решение бр. 3401 од 28-XII-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Јакимовски Александар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1402/56. (20)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-III-1955 год. под рег. бр. 207, на страна 555, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Победа“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со мешовита стока и колонијал.

Претпријатието е основано со решението на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 357 од 11-I-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Јовче Дебрилев и книговодителот Никола Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 850/55. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XII-1955 год. под рег. бр. 434, на страна 1184 е запишано под фирма: „Интеркомерц“ — Генерални трговски застапништва — Белград, Претставништво за НРМ — Скопје. Предмет на послувањето на претставништвото е: го претставува претпријатието „Интеркомерц“, а и уз него се одобрува консигнација на „русот Буџурис“ Енгланд чии генерални застапник е „Интеркомерц“.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на „Интеркомерц“ — Белград со одлука од 14-VII-1954 год., а одобрено од НО на Општината — Кисела Вода, со решение бр. 3186 од 13-XII-1955 год. Истото ќе го потпишува раководителот Душко Костиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1369/55. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-XII-1955 год. под рег. бр. 438, на страна 1198 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со сирова кожа, волна, животински отпадци и влакна на големо „Коњух“ — Белград — Откупна станица во Скопје. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на сирова кожа, волна и крзно, отпадци од животни и влакна на големо.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Коњух“ — Белград со решение од 4-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината „Кале“ — Скопје со решение бр. 2523 од 22-X-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Миленковиќ Бранко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1398/55. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1956 год. под рег. бр. 439, на страна 1200 е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско монтажно инсталатерско претпријатие „Инсталатер“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: електроинсталации од висок и низок напон, водоинсталација, лимарски и браварски работи на станбени и индустриски објекти.

Претпријатието е основано од Градежното претпријатие „Дебарце“ Скопје, со решение бр. 4714 од 29-XII-1955 год., а одобрено од НО на Општината „Идадија“ — Скопје, со решение бр. 406 од 10-I-1956 год. Истото ќе го потпишуваат в. директорот Димче Димитровски и шефот на сметководството Милан Мартиновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1449/56. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1956 год. под бр. 440, на страна 1204 е запишана под фирма: Задружна трговска агенција „Прогрес“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на агенцијата е: комерцијално оспособување и осамостојување на земјоделските задруги од Скопска околија, посредување меѓу земјоделските задруги и стопанските организации при откупот и продажбата на селско стопанските производи и индустриски стоки.

Агенцијата е основана од Околискиот задружен сојуз со решение бр. 110 од 23-I-1956 год. Истата ќе ја потпишува директорот Грозданов Ангелов Пеце.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1502/56. (82)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-V-1955 год. под рег. бр. 361, на страна 959 е запишано претпријатието под фирма: Уметничко филиграмско задружно претпријатие „Вардар“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: обавување филиграмско производство и вршење занаетчиски услуги.

Претпријатието е основано со решението на НО на град Скопје, бр. 11247 од 7-VII-1948 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Георге Туна, и кумунциите Мато Петровски и Јоза Луиз.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 685/55. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1956 год. под рег. бр. 193, на страна 527 е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско претпријатие за леб и печиво „Леб“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: изработка на леб, печиво и буреци и продажба на производите.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Тетово, бр. 2020 од 17-X-1955

год. Истото ќе го потпишуваат директорот Тоде Атанасовски и книговодителот Стево Стефановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1436/56. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со житарици и мелнички преработки (брашно, гриз и сл.).

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Кавадарци, бр. 1349 од 28-I-1956 год. Истото ќе го потпишуваат в. директорот Берзат Максумов, книговодителот Мара Дамјанова и работникот Киро Манастирски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1554/56. (91)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е запишано под фирма: Трговско комисионо претпријатие „Напредок“, Скопје — Продавница бр. 1, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба во комисион разни ствари и предмети.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје, а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 225 од 24-XI-1954 год.

Раководител на продавницата е Војо Јосифовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 302/55. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-II-1956 год. под рег. бр. 76, на страна 217 е запишано под фирма: Новинско издавачко печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје — Стовариште во Скопје, на ул. „Булевард ЈНА“ бр. 68 со канцеларија на ул. „Гоце Делчев“ бр. 11. Предмет на послувањето на стовариштето е продажба на канцелариски, школски материјали, обрасци, деловни книги и книговодствени материјали на големо.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Претпријатието „Нова Македонија“ — Скопје со записник од 16-XII-1955 год., а одобрено од НО на Општината „Идадија“ — Скопје со решение бр. 68 од 26-I-1956 год. Истото ќе го потпишува за директорот Стојановиќ Миодраг и раководителот Душан Јаневски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1553/56. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е запишана под фирма: Трговско комисионо претпри-

јатие „Напредок“ — Скопје — Продавница бр. 2, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба во комисион, разни ствари и предмети.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје, а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 225 од 24-XI-1954 год.

Раководител на продавницата е Илија Андонов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 304/55. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е запишана под фирма: Трговско комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје — Продавница бр. 3, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба во комисион разни ствари и предмети.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје, а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 225 од 24-XI-1954 год.

Раководител на продавницата е Климе Кунгулов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 303/55. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е запишана под фирма: Трговско комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје — Продавница бр. 5, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба во комисион разни ствари и предмети.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското комисионо претпријатие „Напредок“ — Скопје, а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 225 од 24-XI-1954 год.

Раководител на продавницата е Редеп Џемаил.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 305/55. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1955 год. под рег. бр. 152, на страна 397 е запишана под фирма: Трговско претпријатие со мешовити индустриски стоки на големо „Задругар“ — Гостивар — Продавница во с. Неготино — Тетовско. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со текстил, куси плетени стоки и конфекција, јажарски стоки, каделни и јутени производи, железарски метални стоки и вештачки губрива, нафтени деривати, мазивни уља и масти, парфимериски козметички стоки, стакло и порцулан, канцелариски материјал, школски прибор и прибор за пишување, животни прехрани и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, мешовити индустриски стоки и прибор од гума, каучук и пластични маси, жита и

мелнички преработки и ќе врши откуп на земјоделски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Задругар“ — Гостивар со записник од 14-VII-1955 год. а одобрено од НО на Жеровјанската општина со решение бр. 282 од 21-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Шабан Муареми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1390/55. (110)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 53 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Петрово“, со седиште во с. Русиново — Берово. Предмет на послувањето на задругата е: откуп и преработка на сите видови земјоделски производи, развивање на полоделството, овоштарството и сточарството, откуп и продажба на жива стока и снабдување на овоето членство со колонијални индустриски стоки и препарати за унапредување на земјоделието.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Берово, бр. 1943 од 13-XII-1955 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Коколански Јован и книговодителот Костевски Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 365/55. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1955 год. под рег. бр. 84, на страна 337 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Мурговец“, со седиште во с. Врпчиште — Тетовско. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделие и лозарство, откупува земјоделски производи. Покрај тоа може да образува машино-тракторски парк, да набавува индустриска стока и ја продава истата, да организира занаетчиска дејност (фурни, касапници и др.) но откако ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Врпчиште, бр. 2757 од 30-XII-1955 год.

Членови на Управниот одбор се: Илми Асан, претседател, Игно Средковски, управител, Павле Мирковски, Чедо Силјановски, Ислам Адем, Муса Азис и Назми Ѓаали, членови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управителот Игно Сретковски и претседателот Илми Асан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1401/56. (111)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-XI-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 47 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Огражден“, со седиште во с. Двориште — Берово. Предмет на послувањето на задругата е:

откуп, препродажба и преработка на земјоделски производи, како и стока и сточни производи. Трговија со текстил куси и плетени стоки и конфекција, железарија, метални стоки, бицикли, машини за шиене, жито и мелнички преработки, тутунски преработки, кибрит и прибор, прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, мешани индустриски стоки, зарзават, овоштие и преработки, огревно дрво и јаглен, млеко и млечни производи, добиток и храна за добиток, алкохолни и безалкохолни пијалоци, какао, локум, бонбони и друго, сечење на огревно дрво, како и тесана граѓа и хидроелектрична енергија.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Малешевска околија од 29-VI-1955 год. Истата, ќе ја потпишуваат претседателот Јован Руменски и книговодителот Слободан Мицевски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 209/55. (167)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 52 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Студена вода“, со седиште во с. Габрово — Делчево. Предмет на послувањето на задругата е: откуп, продажба и преработка на земјоделски производи, жива стока на мало и големо, откуп на лековити билки, снабдување на членството со индустриски стоки, алати, машини, препарати за унапредување на земјоделието.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Делчево, бр. 2093 од 26-X-1955 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Сабрија Бајрамов и продавачот Мустафа Решидов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 364/55. (169)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 54 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во с. Мордовис — Кочани. Предмет на послувањето на задругата е: селско стопанско производство, купопродажба на стоки од внатрешен промет, угостителство и занаетчиство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Кочани, бр. 2952 од 5-XII-1955 год. Истата ќе ја потпишува претседателот Стојан Ангелов Спасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 361/55. (175)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 206 е запишано претпријатието под фирма: Електрично услужно претпријатие „Електрон“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: оправка на сите видови електрични уреѓаи и изведување на електрични инсталации.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Струмица, бр. 5424 од 8-XII-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Рафаил Синокапцев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 362/55. (84)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-II-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 209 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за промет на мало за емиш и зарзават „Витамин“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: промет со емиш и зарзават.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Струмица, бр. 635 од 14-I-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Коста Ефинов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 22/56. (188)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 42 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Тромеѓа“, со седиште во с. Старо Коњарево — Струмица. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделие, откуп на сите видови земјоделски производи, продажба на артикли од широка потрошувачка, вршење на угостителска дејност — услуги, произведување и продажба на електрична енергија и вршење услуги на земјоделците за унапредување на земјоделието.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Ново Село бр. 2073 од 28-XII-1955 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Димитар Стојков и книговодителот Костадин Аризановски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 15/56. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 197 е запишана продавницата со седиште во с. Муртино — Погонска единица на Општинското трговско претпријатие на мало и големо „Дрвено поле“ с. Босилево — Штипско. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на прехранбени артикли и предмети за куќни потреби и мешани индустриски стоки.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината с. Босилово бр. 1102 од 28-XI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 369/55. (199)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 24 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Бел Камен“, со седиште во с. Горни Балван — Штипско. Предмет на послувањето на задругата е:

се занимава со откуп на земјоделски и сточарски производи, работи на унапредувањето на сточарството, занаетчиството, лозарството и на општото развивање на земјоделството.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Штип, бр. 394 од 12-I-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Трајан Цебов и членот Делчо Постољов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 367/56. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1955 год. под рег. бр. 273, на страна 791 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за производство на вар и тули „Градител“, со седиште во Валандово. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на вар и тули и производството на вар и шодер (чакал).

Претпријатието е основано со решението на НО на Гевгелиска околија, бр. 10480 од 28-XII-1954 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Љубе Зафиров и книговодителот Тодор Трампов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 450/55. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка“ — Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со брашно и мелнички производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Морејка“ — Кавадарци со заклучок од 30-I-1956 год. а одобрено од НО на Општината — Кавадарци, со решение бр. 1537 од 31-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Диме Назров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1558/56. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка“ — Кавадарци — Продавница бр. 2 во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со брашно и мелнички производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Морејка“ — Кавадарци со заклучок од 30-I-1956 год., а одобрено од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 1537 од 31-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Александар Илиев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1557/56. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1956 год. под рег. бр. 270, на страна 781 е за-

пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско претпријатие на мало „Јадран“, со седиште во Неготино. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на леб, лебни печива како и слаткарски производи и преработка на млеко.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Неготино бр. 105 од 12-I-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Душан Јанушев и службеникот Мишев Мишо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1474/56. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-II-1956 год. под рег. бр. 444, на страна 1218 е запишан под фирма: Тутунов комбинат, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на комбинатот е: купување на тутун од тутунопроизводителите и тутуновите претпријатија, обработка на тутунот и изработка на цигари, продажба на тутунот и продажба на цигари, самостојно и преку претставништва.

Комбинатот е основан со решението на НО на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 1214 од 23-I-1956 год. Истиот ќе го потпишуваат главниот директор Благоја Ангеловски, директорот на привредно рачунскиот сектор Душан Груневски, директорот на производниот погон Славчо Костурлиев, шефот на финансиското книговодство Никола Гинчаров и директорот на вториот погон Ненад Кривик.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1566/56. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1956 год. под рег. бр. 265, на страна 763 е запишано претпријатието под фирма: Комунално претпријатие за уредување на пазаришта, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: уредување и одржување на пазариштето.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Титов Велес, бр. 7139 од 22-XII-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Ѓорѓи Вусилков и службеникот Цветко Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1453/56. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1956 год. под рег. бр. 263, на страна 755 е запишано претпријатието под фирма: Услужно занаетчиско претпријатие за клање на крупен и ситен добиток „Гроот“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: клање на крупен и ситен добиток и вршење занаетчиски услуги и кланичка дејност.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Титов Велес, бр. 6953 од 22-XII-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директо-

рот Страхил Кузев и службеникот Трајко Петрушев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1452/56. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1956 год. под рег. бр. 271, на страна 785 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за експлоатација на камен, песок, одржување на патишта, улици и канализации, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: експлоатација на камен и песок, изградба и одржување на патишта, улици и канализација.

Претпријатието е основано со решението на Општината — Титов Велес, бр. 7138 од 22-XII-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Петре Матев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1447/56. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1956 год. под рег. бр. 272, на страна 787 е запишано претпријатието под фирма: Комунално претпријатие за изградба, експлоатација и одржување на водоводи, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: изградба, искористување и одржување на водоводи.

Претпријатието е основано со решението на НО на Општината — Титов Велес, бр. 7140 од 22-XII-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Панче Ѓакот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1464/56. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XII-1954 год. под рег. бр. 160, на страна 419 е запишана под фирма: Комбинат за гуми и обувки „Борово“ — Борово — Продавница во Тетово. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со чевли, производи од гума, каучук и пластични маси, плетена стока (чорапи) и бои за обувки и прибор.

Продавницата е основана согласно одобрението од НО на Градската општина — Тетово, бр. 6979 од 5-VI-1952 год.

Раководител на продавницата е: Патарногик Петар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 515/54. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 19, на страна 43 е запишано следното: Трговското претпријатие на мало „Спорт“ — Тетово, ги презема обврските и правата на престанатите и избришаните од регистарот на стопанските организации самостојни дуќани од Тетово и тоа: Трговскиот дуќан „Текстил“ — Тетово, рег. бр. 184, страна 497; 2) Трговскиот дуќан „Лукоор“ — Тетово, рег. бр. 131, страна 335; 3) Трговскиот дуќан „Слога“ — Тетово, рег. бр.

183, страна 495; 4) Самостојниот дуќан со текстил и конфекција „Младост“ — Тетово, рег. бр. 130, страна 333; 5) Трговскиот дуќан „Стандард“, рег. бр. 10, страна 25; 6) Самостојниот трговски дуќан за текстил „8 март“ — Тетово, рег. бр. 30, страна 67; и 7) Самостојниот трговски дуќан за текстил „Бисер“ — Тетово, рег. бр. 37, страна 85.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши продажба на текстил, конфекција, галантерија, парфимерија, јажарија, кожни и гумени производи, а согласно решението на НО на Општината — Тетово, бр. 2020 од 7-X-1955 г.

Досегашните потписници на претпријатието Амзи Неби, директор и Борис Деспотовски, заменик, се разрешени од должност од 27-I-1956 год. од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

На нивни места се назначени следните лица: Мојсовски Михајло, директор, и Ристовски Коста, заменик.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1520/56. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-I-1956 год. под рег. бр. 118, на страна 299 е запишано следното: Трговското претпријатие за промет со колонијални стоки на мало „Истра“ — Тетово, ги презема обврските и правата на престанатите и избришаните од регистарот на стопанските организации самостојни дуќани од Тетово и тоа: 1) Трговскиот дуќан за промет со колонијални стоки „Опатија“ — Тетово, рег. бр. 186 страна 501; 2) Самостојниот трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Охридски бисер“ — Тетово, рег. бр. 40, страна 91; 3) Трговскиот дуќан за промет со колонијални стоки „Голгота“ — Тетово, рег. бр. 191, страна 517; 4) Самостојниот трговски дуќан за промет со колонијални стоки „Поток“ — Тетово, рег. бр. 17, страна 39; и 5) Самостојниот трговски дуќан за промет со мелнички преработки и жита „Брашнарс“ — Тетово, рег. бр. 58, страна 133.

Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со колонијални стоки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци во шишиња, нафтени деривати, мазивни уља и масти, порцелан, керамични предмети и стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор за пушење, производи од шеќер и какао, мелнички производи (само на кило) и зрени храна (на кило), а согласно решението на Општината — Тетово бр. 2020 од 17-X-1955 год. и решение бр. 5285 од 25-XI-1955 год.

На досегашниот директор Младен Бошковски кој е разрешен од должност му престанува правото претпријатието да го потпишува сметано од 28-I-1955 год.

Лица овластени претпријатието да го потпишуваат се: Илија Димитриевски, директор и Живо Спировски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1535/56. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-IX-1955 год. под рег. бр. 163, на страна 473 е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Руен“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: врши услуги (со исхрана, точење на пијалоци и продажба на тутунски преработки и кибрит.

Дуќанот е основан со решението на НО на Кривопаљанечка околија бр. 6324 од 14-VI-1955 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Стојан Младеновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1365/55. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-IV-1955 год. под рег. бр. 274, на страна 795 е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало за промет со текстил „Прогрес“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси плетени стоки и конфекција, крзнени стоки, парфимериски и козметички стоки, производи од гума, каучук и пластични маси.

Дуќанот е основан со решението на НО на Градската општина — Кавадарци, бр. 6876 од 24-XII-1953 год. Истиот ќе го потпишуваат раководителот Васо Хаџи Василев, книговодителот Цвета Коцева и продавачот Трајко Камчев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 950/55. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1956 год. под рег. бр. 192, на страна 513 е запишана под фирма: Електрично претпријатие „Светлост“ — Валандово — Работилница за електро-инсталатерски услуги во Валандово. Предмет на послувањето на работилницата е: вршење на електро-инсталатерски услуги и градење далеководи и трафостаници на физичко правни лица.

Работилницата е основана од Работничкиот совет на Електричното претпријатие „Светлост“ — Валандово со заклучок од 28-IX-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Валандово, со решение бр. 797 од 9-XII-1955 год.

Раководител на работилницата е Никола Ефтимов Костадинов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1591/56. (271)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-II-1956 год. под рег. бр. 445, на страна 1226 е запишано под фирма: „Интермеркур“ АД-Цурих — Трговско претставништво за ФНРЈ во Белград — Претставништво во Скопје. Предмет на послувањето на претставништвото е: доведување во најблизок контакт увозникот и извозникот на територијата на НРМ со централата на претставништвото и Цурих, т.е. посредување и преговарање по работите за купување и продавање стока за извоз, односно за увоз во ФНР Југославија.

Претставништвото е основано од Интермеркур АД-Цурих — Трговско претставништво за ФНРЈ во Белград, а одобрено од НО на Општината „Кале“ — Скопје со решение бр. 354 од 13-II-1956 год. Истото ќе го потпишува раководителот Монко Ефтимов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1591/56. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1955 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 7 во Титов Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продавање на леб и печива за домашна употреба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес, со решение од 15-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Славејко Ивчев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1336/55. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 8 во Титов Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продавање на леб и печиво за домашна употреба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес со решение од 15-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Алексо Бабунски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1616/56. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. рег. бр. 247, на страна 693 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 9 во Титов Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продавање на леб и печиво за домашна продажба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес со решение од 15-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината Титов Велес со решение бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Магда Нешова.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1617/56. (305)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 11 во Титов Велес. Предмет на пословањето на продавницата е: продавање на леб и печива за домашна употреба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес со решение од 15-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е: Рогужарова Марица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1619/56. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 697 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 12 во Титов Велес. Предмет на пословањето на продавницата е: продавање на леб и печиво за домашна употреба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес со решение од 15-VI-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Рогужарова Марика.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1620/56. (308)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1954 год. под рег. бр. 314, на страна 819, е запишана задругата под назив: Столарска задруга „Просперитет“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на задругата е: се занимава со обавување столарска занаетчиска дејност.

Задругата е основана со решението од Владата на НРМ, бр. 653 од 16-IV-1946 год. Истата ќе ја потпишуваат директорот Димитрија Јовановски, столарот Стерјовски Димче и книговодителот Васил Таневски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 299/54. (365)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1955 год. под рег. бр. 156, на страна 405 е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско претпријатие „Веласица“, со седиште во Титов Велес. Предмет на пословањето на претпријатието е набавка и продажба на месо и месни производи.

Претпријатието е основано со решението на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 489 од 13-I-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Ангел Саздов и магационерот Петре Левков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 448/55. (367)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-XI-1955 год. под рег. бр. 155, на страна 401 е запишано следното: Глигор Ружин, досегашен директор на Трговското претпријатие „Ангропромет“ — Валаново, разрешен е од должност од 4-XI-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот директор Георги Дончев е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 4-XI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1298/55. (2)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XI-1955 год. под рег. бр. 17, на страна 43 е запишано следното: досегашните потписници на Претпријатието за одгледување на крави и производство на млеко „Млекар“ — Кавадарци, Варелов Дионис в. директор, Петров Ангел, благајник, и Ангел Џеверовски, магационер, се разрешени од должност од 14-XI-1955 год. од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

Новоназначените потписници Ристо Георгиев, директор, Здравко Страхилов, касиер и Марко Филипов се овластени претпријатието да го потпишуваат сметано од 14-XI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1312/55. (3)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1955 год. под рег. бр. 6, на страна 17 е запишано следното: Антевски Трајко, досегашен директор на Претпријатието за прикажување на филмови — Куманово, е разрешен од должност од 9-XII-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот директор Боро Крстевски е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 9-XII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1366/55. (4)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XII-1955 год. под рег. бр. 36 на страна 95 е запишано следното: со решение на НО на Кумановска околија бр. 6666 од 30-III-1955 год. Земјоделското стопанско претпријатие „Производител“ — Куманово, е ставено под принудна управа.

За принуден управител на претпријатието е назначен Михајло Мирчев инж. агроном, и истиот ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1374/55. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-III-1955 год. под рег. бр. 36, на страна 95 е за-

пишано следното: досегашните потписници на Земјоделското стопанско претпријатие „Производител“ — Куманово, Стојковски Мирослав, комерцијалист и Јакимовски Слободан, книговодител се разрешени од должност од 21-III-1955 год. од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

Новоназначените потписници Трипко Смилевски и Стефановски Ванчо зам. директор, се овластени претпријатието да го потпишуваат сметано од 21-III-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 845/55. (6)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП

Околистскиот суд во Штип објавува дека на ден 28-V-1956 год. во просториите на судот ќе се одржи јавна продажба на нива засадена со лозје, големо 2 декара, во месноста „Каваклија“, атар на град Штип во следните граници: од исток имотот на Крум Зенделски, од запад пат за „Каваклија“, од север имотот на Јордан Пехливанов и од југ имотот на Тодор Панајотов.

Условите можат да се разгледаат во судот.

Најниската прифатлива понуда е 40.000 (четириесет илјади) динари, а кауцијата изнесува 10% од вредноста.

Се поканува секое лице кое има некое право на лозјето што ја спречува продажбата, да го пријави на судот најдоцна до почетокот на продажбата. Во противно, тоа право не ќе може да се оствари од купувачот.

Се ставува на знаење дека лицата за кои во текот на продажбата ќе се установат некои права или терети ќе бидат обавестувани само ако живеат на подрачјето на овој суд.

Од Околистскиот суд во Штип, И бр. 78/54.

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 1836 од 29-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачница „Искра“ на Душан Борисов Талевски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 64. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Борисов Талевски. (650)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 12430 од 24-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под фирма: Шивач Мирко Секулоски, со седиште во с. Ковач. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко Секулоски. (651)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6801/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 157, рег. бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Владимир К. Илиевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир К. Илиевски. (593)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6761/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 155, рег. бр. 155, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Бранко Александров Петровски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Александров Петровски. (594)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6124/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 167, рег. бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Петровски Панзов Александар, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петровски Панзов Александар. (613)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 3905/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 30, рег. бр. 607, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ковачки Г. Иван, со седиште во с. Вирче. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ковачки Г. Иван. (614)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 3795/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 30, рег. бр. 608, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Крстовски Т. Киро со седиште во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстовски Т. Киро. (615)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 6858 од 6-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар-циглар Емин Даутоски, со седиште во с. Осломеј. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на тули-цигли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емин Даутоски. (616)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 11476 од 3-VIII-

1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ибраим Ј. Велиоски, со седиште во Кичево, ул. „Амит Челопечанец“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Ј. Велиоски. (617)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 10254/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 205—206, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Трајчо К. Илов, со седиште во Кавадарци, ул. „Гура Гаковиќ“ бр. 53. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо К. Илов. (618)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Скопска околија, бр. 10676 од 20-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 129, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Милован Милан Ерац, со седиште во с. Мршевци. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милован Милан Ерац. (619)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 3643 од 8-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Стојан Донев Давидков, со седиште во с. Зрновци. Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Донев Давидков. (738)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 4462 од 14-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Благој Јанев Сандев, со седиште во с. Г. Подлог. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Јанев Сандев. (739)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 2560/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Петрушевски Миланов Трајан, со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 68. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петрушевски Миланов Трајан. (740)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Скопска околија, бр. 10226 од 20-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 130, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Алит Селим Медит, со седиште во с. Радуша. Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алит Селим Медит. (620)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 17030 од 1-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 773, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Ѓорѓи Китановски, со седиште во Битола, ул. „Н. Тесла“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Китановски. (621)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 11369 од 27-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 765, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Билал Шакир Гари, со седиште во Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Билал Шакир Гари. (622)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 6423 од 1-III-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 766, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Мира Лазарева, со седиште во Битола, ул. „Цветан Димов“ бр. 91. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мира Лазарева. (623)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 10043 од 27-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 767, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Трупај Дестан Шабан, со седиште во Битола, ул. „Ордан Цинот“ бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трупај Дестан Шабан. (624)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 12481 од 20-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 768, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Максим Станков Цветков, со седиште во Битола,

ул. „Велес“ бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Максим Станков Цветков. (625)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 25067 од 19-XI-1952 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 770, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Костовски Јосифов Александар, со седиште во Битола, ул. „Цане Василев“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костовски Јосифов Александар. (626)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 11877 од 20-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 769, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Местан Неџипа Тртин, со седиште во Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 44. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Местан Неџипа Тртин. (627)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола бр. 23654 од 22-XII-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 771, занаетчискиот дуќан под фирма: Бонбонџија Васил Павлов Петров, со седиште во Битола, ул. „1-ви мај“ бр. 243. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на бонбони.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Павлов Петров. (628)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 3360 од 3-II-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 772, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар Илија Јанакиев Димитров, со седиште во Битола, ул. „Ал. Туруцев“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јанакиев Димитров. (629)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околина, бр. 10094/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Пенчо Цветановски, со седиште во Струга. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пенчо Цветановски. (630)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околина, бр. 11074/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Ангелески С. Кицо, со се-

диште во Струга, Кеј „Борис Кидрич“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелески С. Кицо. (631)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околина, бр. 3535 од 25-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Ненко Серафимов Стаменов, со седиште во с. Горубинци. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ненко Серафимов Стаменов. (632)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 15296 од 11-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Благоја Јорданов Богоевски, со седиште во с. Суво Грло. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Јорданов Богоевски. (633)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина, бр. 16711 од 22-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 66 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Тодор Лазаров Куќановски, со седиште во с. Брусник. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Лазаров Куќановски. (634)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица, бр. 2885 55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 106, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Томе Соколов, со седиште во Струмица, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Соколов. (635)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околина, бр. 4911/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 609, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Гаврил Ј. Каламадевски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаврил Ј. Каламадевски. (636)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околина бр. 4691/1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 433, рег. бр. 433, занает-

чискиот дуќан под фирма: Колар Драги Павлов Тодосиев, со седиште во с. Злетово. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Павлов Тодосиев. (638)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија, бр. 11872 од 18-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Ферати III Риан, со седиште во с. Колари. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферати III Риан. (639)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 11186/1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 434, рег. бр. 434, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Георгиев Митков, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Георгиев Митков. (640)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 7145/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 426, рег. бр. 426, занаетчишкиот дуќан под фирма: Грнчар Лазар Иванов Атанасов, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Иванов Атанасов. (641)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 596 е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 393, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Шерифи Гафура Резак, со седиште во с. Врапчишта. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шерифи Гафура Резак. (642)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 14571 од 17-III-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчишкиот дуќан под фирма: Казанџија Михаил Вангелов Костоски, со седиште во Крушево, ул. „8-ми септември“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Вангелов Костоски. (643)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 14572 од 17-III-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 86, рег. бр. 86,

занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Вангел Стојанов Петковски, со седиште во Крушево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работата на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Стојанов Петковски. (644)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 14573 од 17-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 87, рег. бр. 87, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мебело-столар Петар Костов Најденоски, со седиште во Крушево, ул. „Маршал Тито“ бр. 57. Предмет на работата на дуќанот е: мебело-столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Костов Најденоски. (645)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 3202 од 4-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електро-инсталаторска работилница „Искра“ на Сотир Киров Ицоски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 73. Предмет на работата на дуќанот е: вршење електро-инсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Киров Ицоски. (646)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија, бр. 3563 од 5-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчишкиот дуќан под фирма: Берберо-фризерски салон „Слога“ на Стојче Георгиев Јошески, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Георгиев Јошески. (647)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Витолска околија, бр. 6910 од 23 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници под рег. бр. 67 занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Курте Бектеш Зизо, со седиште во с. Лера. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Курте Бекташ Зизо. (652)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 11387/1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 435, рег. бр. 435 занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Александар С. Тасевски, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар С. Тасевски. (653)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 7799/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 171, рег. бр. 171, занаетчишкиот дуќан под фирма: Папучар Живко Владимиров Лазаровски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Владимиров Лазаровски. (654)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 8267/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 172, рег. бр. 172, занаетчишкиот дуќан под фирма: Наланџија Мустафа Ајдини Мустафи, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Ајдини Мустафи. (655)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 8139/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Драгутин Миланов Јовановски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Миланов Јовановски. (656)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 2598/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 174, рег. бр. 174, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткарница на Трајан Петрушев Лазаровски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Петрушев Лазаровски. (657)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 8723/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занаетчишкиот дуќан под фирма: Вурекџија Богољуб Јорданов Велковиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на бурек.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богољуб Јорданов Велковиќ. (658)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 4823/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчија Илија Сарев Станишковски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Сарев Станишковски. (659)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 8672/55 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, занаетчишкиот дуќан под фирма: Роска Васкова Велковска, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Роска Васкова Велковска. (660)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 19984 од 18 февруари 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 360, рег. бр. 360, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Тасо Стојменов Јовчевски, со седиште во с. Доброшане. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасо Стојменов Јовчевски. (661)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 10252 од 17 јуни 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 361, рег. бр. 361, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Јовановски Алексов Спасо, со седиште во с. Драгоманци. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јовановски Алексов Спасо. (662)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 10254 од 17 јуни 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 362, рег. бр. 362, занаетчишкиот дуќан под фирма: Абација Илиевски Трајков Петко, со седиште во Стрновац. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илиевски Трајков Петко. (663)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 8518 од 26 мај 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 364, рег. бр. 364, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчија Крстевски Стојчев Љубомир, со седиште во с. Челопек. Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстевски Стојчев Љубомир. (664)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 12099 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 363, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Фетаовски Адемов Елмаз, со седиште во с. Слупчане. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фетаовски Адемов Елмаз. (665)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 12100 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 365, рег. бр. 365, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Душан Миланов Димковски, со седиште во с. Романовце. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Миланов Димковски. (666)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 4400 од 17 април 1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 366, рег. бр. 366, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Демир Амет Демировски, со седиште во с. Бедине. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Амет Демировски. (667)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 10740 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 356, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Димитриеви Петрушев Ванко. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитриеви Петрушев Ванко. (668)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 11401 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 357, рег. бр. 357, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Димковиќ Крстев Витомир, со седиште во с. Четирце. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димковиќ Крстев Витомир. (669)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 12898 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 358, рег. бр. 358, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Пеншиќ Ефремов Александар, со седиште во с. Старо Нагоричане. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеншиќ Ефремов Александар. (670)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 16952 од 14 март 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 359, рег. бр. 359, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Александар Коцев Стоилковски, со седиште во с. Меглинце. Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Коцев Стоилковски. (671)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 13202 од 5 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 355, рег. бр. 355, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Вожиновски Димов Тамислав, со седиште во с. Челопек. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вожиновски Димов Томислав. (672)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 3928 од 14 март 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 367, рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Русе Сандев Лазаровски, со седиште во с. Шлегово. Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе Сандев Лазаровски. (673)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 13092/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница на Чуркоски Н. Стефан, со седиште во Струга. Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чуркоски Н. Стефан. (674)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 2074 од 3 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 451, рег. бр. 444, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Илиев Панов, со седиште во Титов Велес, ул. „Св. Климент“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Илиев Панов. (675)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 1410 од 12 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 327, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Ирфан Карамети, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ирфан Карамети. (676)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина, Прилеп бр. 7148 од 5 мај 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ѓорѓиоски С. Петар, со седиште во Прилеп, ул. „А. Слабејко“ бр. 21. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓиоски С. Петар. (677)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6868 од 13 јули 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Зора Б. Ангелеска, со седиште во Прилеп, ул. „Д. Којнарец“ бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зора Б. Ангелеска. (678)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 679 од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 223, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Весела Тромпеска, со седиште во Прилеп, ул. „Битољска“ бр. 109. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весела Тромпеска. (679)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5653 од 28 март 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 224, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за правење на сурли на Орде Петрески, со седиште во Прилеп, ул. „О. Николов“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: правење на сурли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орде Петрески. (680)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 21316/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 225, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Стеван Т. Кимоски, со седиште во Прилеп, ул. „Б. Талески“ бр. 27а. Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Т. Кимоски. (681)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Возачка дозвола бр. 395, издадена од СВР — Скопје на Благоја Јовановски, ул. „Каменолом“ бр. 30 — Скопје. (209)

Здравствена легитимација бр. 40113, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јове Саздовски, с. Петровац — Скопско. (210)

Потврда бр. 4096 од 28-IX-1955 год. издадена од Трговското претпријатие „Јагода“ — Скопје на су-

ма од 14.256 дин. на Јове Саздовски, с. Петровац — Скопско. (211)

Индекс бр. 510, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Панче Илоски, Прилеп. (212)

* Книшка за предвојничка обука, издадена од Воениот отсек — Титов Велес на Али Шабанов Алидов, с. Виничани — Титоввелешко. (213)

Инвалидска возна карта бр. 085018 и инвалидско решение, издадени од Инвалидскиот социјален отсек — Скопје на Десанка Бошковиќ, Скопје. (214)

Свидетелство за завршен VI клас гимназија през 1950/51 год., издадена од Вечерната гимназија „Цветан Димов“ — Скопје на Евгенија Ивановска, Скопје. (215)

Здравствена легитимација бр. 62043, издадена од Заводот за социјално осигурување на Ѓорѓи Трифунски, Скопје. (216)

Здравствена легитимација бр. 28717, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тодор Коновски, Скопје. (217)

Офицерска легитимација серија ПУ-0601 бр. 1187, издадена од Воениот округ — Скопје на Илија Цветана Огњеноски, с. Секирци — Прилеп. (218)

Здравствена легитимација на Ѓорѓи Глигоров Илиевски — Скопје. (219)

Здравствена легитимација бр. 934, издадена од Заводот за социјално осигурување — Берово на Ѓорѓи Д. Тударски — Пехчево. (220)

Сообраќајна дозвола бр. 2185, издадена од СВР — Гостивар на ОЗЗ „Јаворка“, с. Форино — Гостивар. (221)

Здравствена легитимација бр. 4969, на Ташко Михајлов, ул. „Георги Георгиев“ бр. 19 — Битола. (222)

Возачка дозвола бр. 595, издадена од СВР — Скопје на Страхил Трајковски, ул. „12 ударна бригада“ бр. 5 — Скопје. (224)

Регистарска ознака бр. 686, издадена од СВР — Скопје на Земјоделското стопанско претпријатие „Шамак“, с. Петровац — Скопско. (225)

Свидетелство за завршено V одделение, бр. 135 од 21-VI-1953 год., издадено од Осмолетката во с. Боговиње на Салиу Рушит Изет, с. Пирок — Гостивар. (226)

Индекс бр. 53, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Андреја Андрејски — Скопје. (227)

Свидетелство за положен стручен испит бр. 423 од 4-VII-1949 год. издадено од ГНО — Скопје на Пане Тодоров Димитров — Скопје. (228)

Здравствена легитимација бр. 56201, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лупова Д. Викторија — Скопје. (229)

Здравствена легитимација бр. 9368, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тереза В. Артирова — Титов Велес. (230)

Книшка за предвојничка обука, издадена од Воениот отсек — Титов Велес на Амет Ибраим Исмаиловски, с. Кочилари — Титоввелешко. (231)

Здравствена легитимација бр. 12158, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Хаџи Ангеловска Алики, ул. „Ленин“ бр. 93 — Прилеп. (232)

Индекс бр. 1511, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Ристо Н. Ѓорѓиевски, Скопје. (233)

Сообраќајна дозвола од Цип рег. бр. 611, издадена од СВР — Скопје на Железарата — Скопје. (234)

Здравствена легитимација бр. 137915, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димо Митревски — Скопје. (237)

Возачка дозвола бр. 10, издадена од СВР — Дебар на Душан Русев Кардалевски, с. Лазарополе — Дебар. (238)

Работна книшка бр. 37240, издадена од Трудов оддел — Скопје на Ганчо Јованов, Скопје. (239)

Сообраќајна дозвола бр. 571, издадена од СВР — Куманово на Ацо Кипријановски, ул. „Д. Ѓожинов“ бр. 36 — Куманово. (240)

Оружен лист бр. 630, издаден од СВР — Охрид на Славе Јончев Наумовски с. Горенци — Охридско. (241)

Работна книшка серија бр. 061025, рег. бр. 253, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Јевто Ѓорѓи Арсиќ, с. Ст. Нагоричане — Куманово. (242)

Здравствени легитимации бр. 103998 и 103999, издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Биљана и Гордана Петровиќ — Скопје. (243)

Сообраќајна дозвола 2186, издадена од СВР — Гостивар на име СРЗ с. Стенче, Околинската секција за патишта — Гостивар. (244)

Здравствена легитимација бр. 12840, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Звезда Панева Петрушева, с. Мацари — Скопско. (245)

Свидетелство за завршена II година Економски техникум — Скопје на Александар Апостолов — Радовиш. (246)

Здравствена легитимација бр. 56, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Теофил Видевски — Скопје. (247)

Здравствена легитимација бр. 82611, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мара Тартевска — Скопје. (248)

Работна книшка бр. 27085, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Хајрие Р. Османова — Скопје. (249)

Баритан чек бр. 373459, издаден од Државното стопанство „Јосиф Јосифовски“ на Општата земјоделска задруга „Драга Вода“, с. Шипковица — Тетово. (250)

Возачка исправа бр. 93, издадена од В. П. 7116 — Скопје на Рудолф Шељ — Скопје. (251)

Паспорт бр. 136144, издаден од ДСВР — Скопје на Славе М. Тасевски — Скопје. (252)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Се огласува за неважен загубениот округли печат на Основното четиригодишно училиште „Тодор Ангелевски“, с. М. Илино — Битолско под назив: Основно четиригодишно училиште „Тодор Ангелевски“, с. М. Илино — Битолско. (222)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 43149, серија бр. 0622244, издадена од СВР — Скопје на Лефтерија Ристо Даковска, с. Синѓелиќ — Скопско. (1082)

Лична карта рег. бр. 9092, серија бр. 0311621, издадена од СВР — Св. Николе на Владо Г. Сарафинов, Стаклара — Скопје. (1083)

Лична карта рег. бр. 18479, издадена од СВР — Скопје на Кани Адем Адем, с. Грчец — Скопско. (1084)

Лична карта рег. бр. 8595, серија бр. 077554, издадена од СВР — Поличане — Словенија на Марија Мирко Микша, ул. „127“ бр. 90 — Скопје. (1085)

Лична карта рег. бр. 40429, серија бр. 0656387, издадена од СВР — Скопје на Надежда Б. Танева, ул. „298“ бр. 28 — Скопје. (1086)

Лична карта рег. бр. 63812, серија бр. 0069260, издадена од СВР — Скопје на Миле Ананије Исајловски, ул. „96“ бр. 14 — Скопје. (1087)

Лична карта рег. бр. 85414, серија бр. 0061740, издадена од СВР — Скопје на Идриз Рамадан Демир, ул. „157“ бр. 136 — Скопје. (1088)

Лична карта рег. бр. 79482, серија бр. 0052571, издадена од СВР — Скопје на Десанка Коце (Јанева) Кузевска, ул. „23“ бр. 4 — Скопје. (1089)

Лична карта рег. бр. 63809, серија бр. 0069797, издадена од СВР — Скопје на Беџет Фаик Елмаз, ул. „520“ бр. 37 — Скопје. (1090)

Лична карта рег. бр. 30207, серија бр. 0025538, издадена од СВР — Скопје на Коста Јордан Павлов, ул. „Ленинградска“ бр. 53 — Скопје. (1091)

Лична карта рег. бр. 82894, серија бр. 0053179, издадена од СВР — Скопје на Благоја Станисавов, Парна пивара — Скопје. (1092)

Лична карта рег. бр. 55562, серија бр. 0041423, издадена од СВР — Скопје на Јусуф Али Мустафа, ул. „365“ бр. 22 — Скопје. (1093)

Лична карта рег. бр. 10141, серија бр. 0545651, издадена од СВР — Урошевац на Руфат Халил Брава, ул. „141“ бр. 148 — Скопје. (1094)

Лична карта рег. бр. 60971, серија бр. 0048241, издадена од СВР — Скопје на Шабан Али Шабан, ул. „140“ бр. 28 — Скопје. (1095)

Лична карта рег. бр. 85718, серија бр. 0062191, издадена од СВР — Скопје на Душан Шемси (Пазит) Мустафа, ул. „146“ бр. 106 — Скопје. (1096)

Лична карта рег. бр. 7245, издадена од СВР — Скопје на Алида Аслан (Весел) Ибраим, с. Дворци — Скопско. (1097)

Лична карта рег. бр. 4383, серија бр. 0615704, издадена од СВР — Г. Петров на Рамиз Осман Ибраим, с. Дворце — Скопско. (1098)

Лична карта рег. бр. 4339, серија бр. 091109, издадена од СВР — Скопје на Кочо Таго Бошковски, с. Бутел — Скопско. (1099)

Лична карта рег. бр. 27935, серија бр. 0024255, издадена од СВР — Скопје на Катерина Б. Ковалева, ул. „М. Ацев“ бр. 157 — Скопје. (1100)

Лична карта рег. бр. 41205, серија бр. 0658046, издадена од СВР — Скопје на Марко Томе Данаилов, ул. „Тетовска“ бр. 42 — Скопје. (1101)

Лична карта рег. бр. 56560, серија бр. 0045327, издадена од СВР — Скопје на Али Руфат Хасан, ул. „126“ бр. 41 — Скопје. (1102)

Лична карта рег. бр. 25595, серија бр. 0021450, издадена од СВР — Скопје на Благоја Атанас Китановски, с. Драчево — Скопско. (1103)

Лична карта рег. бр. 37079, серија бр. 0030737, издадена од СВР — Скопје на Нада Стојан Стојанова, ул. „288“ бр. 41 — Скопје. (1104)

Лична карта рег. бр. 10397, серија бр. 0586407, издадена од СВР — Скопје на Селим Мемет Раман, с. Долно Нерези — Скопско. (1105)

Лична карта рег. бр. 5837, серија бр. 0616876, издадена од СВР — Скопје на Рамадан А. Мехмед, с. Влаце — Скопско. (1106)

Лична карта рег. бр. 11894, серија бр. 0587904, издадена од СВР — Скопје на Живко Милан Кошчицовски, ул. „280“ бр. 10 — Скопје. (1107)

Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0186543, на Данка Владимир Рангелова, ул. „224-а“ бр. 8 — Скопје. (1108)

Лична карта рег. бр. 68602, серија бр. 0620826, издадена од СВР — Скопје на Коста Р. Бујароски, Железара — Скопје. (1109)

Лична карта рег. бр. 1921, серија бр. 03530031, издадена од СВР — Пирот на Везира Селим (Иљаз) Машиќ, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 7 — Скопје. (1110)

Лична карта рег. бр. 36622, серија бр. 0020643, издадена од СВР — Скопје на Трајанка Стојан (Јовчева) Богоева, с. Г. Лисиче — Скопско. (1111)

Лична карта рег. бр. 18719, серија бр. 0065482, издадена од СВР — Скопје на Фуад Зејнил Бајрами, ул. „Водњанска“ бр. 6 — Скопје. (1112)

Лична карта рег. бр. 3728, серија бр. 0787791, издадена од СВР — Тетово на Милош Несторовски, с. Беловиште — Тетовско. (1113)

Лична карта рег. бр. 36613, серија бр. 0030669, издадена од СВР — Скопје на Санда Стојан (Трајчева) Бонева, с. Г. Лисиче — Скопско. (1114)

Лична карта рег. бр. 25567, серија бр. 0682597, издадена од СВР — Скопје на Рада Ставро (Тасевска) Антоновска, ул. „450“ бр. 9 — Скопје. (1115)

Лична карта рег. бр. 1362, серија бр. 0557472, издадена од СВР — Витина на Митар Тасе Маринковиќ, ул. „163“ бр. 82 — Скопје. (1116)

Лична карта рег. бр. 4145, серија бр. 0532255, издадена од СВР — Гилани на Реџеп Осман Осман, ул. „152“ бр. 9 — Скопје. (1117)

Лична карта рег. бр. 13610, серија бр. 2997360, издадена од СВР — Приштина на Исен Али Исени, ул. „135“ бр. 81 — Скопје. (1154)

Лична карта рег. бр. 12192, серија бр. 0100740, издадена од СВР — Плевље на Бајро Насуф Лисица, ул. „213“ бр. 4 — Скопје. (1155)

Лична карта рег. бр. 39111, серија бр. 0034787, издадена од СВР — Скопје на Бојана Ванко (Спасова) Чудова, Скопје. (1156)

Лична карта рег. бр. 13590, серија бр. 0590190, издадена од СВР — Скопје на Велче Илија Јаневски, с. Драчево — Скопско. (1157)

Лична карта рег. бр. 23348, серија бр. 0069071, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Тасе Пановски, „Пролеќе“ — Скопје. (1158)

Лична карта рег. бр. 40475, серија бр. 0656448, издадена од СВР — Скопје на Даница Трпко (Крстева) Спасовска, ул. „И. Рибар“ бр. 49 — Скопје. (1172)

Лична карта рег. бр. 53588, серија бр. 0039136, издадена од СВР — Скопје на Рамиза Реџеп (Бекир) Етем, ул. „200“ бр. 18 — Скопје. (1173)

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр. 0615075, издадена од СВР — Скопје на Реџеп Јусуф Шемши, Скопје. (1174)

Лична карта рег. бр. 36043, серија бр. 0026994, издадена од СВР — Скопје на Павле Јане Колев, ул. „339“ бр. 107 — Скопје. (1175)

Лична карта рег. бр. 29756, серија бр. 0026202, издадена од СВР — Скопје на Михаил Д. Гацев, ул. „70“ бр. 14 — Скопје. (1176)

Лична карта рег. бр. 30634, серија бр. 0041724, издадена од СВР — Скопје на Трајан Н. Петрушев, ул. „39“ бр. 118 — Скопје. (1177)

Лична карта рег. бр. 2669, серија бр. 0379279, издадена од СВР — Кочани на Крум Ѓорѓиев Андонов, ул. „С. Наумов“ бр. 12 — Кочани. (1178)

Лична карта рег. бр. 10399, серија бр. 0013458, издадена од СВР — Скопје на Младенка Богдан (Блажевска) Јанева, ул. „Н. фронт“ бр. 24 — Скопје. (1179)

Лична карта рег. бр. 6270, серија бр. 0010763, издадена од СВР — Скопје на Благоја К. Спасовски, ул. „79“ бр. 10 — Скопје. (1180)

Лична карта рег. бр. 22890, серија бр. 0067378, издадена од СВР — Скопје на Марица Даме Илиевска, ул. „Х. Ботев“ бр. 45 — Скопје. (1181)

Лична карта рег. бр. 21556, серија бр. 0050105, издадена од СВР — Скопје на Нада А. Серафимова, ул. „315“ бр. 4 — Скопје. (1182)

Лична карта рег. бр. 65240, серија бр. 0072176, издадена од СВР — Скопје на Новица Д. Ѓуриќ, с. Маџари — Скопско. (1183)

Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0783879, издадена од СВР — Скопје на Рефик Ајдин Ајдин, с. Букович — Скопско. (1184)

Лична карта рег. бр. 1464, серија бр. 0613904, издадена од СВР — Скопје на Ирка Мурат (Нухиќ) Амети, с. Кондово — Скопско. (1185)

Лична карта рег. бр. 34, серија бр. 0529044, издадена од СВР — Гилани на Абдуламит К. Османи, ул. „39“ бр. 14а — Скопје. (1186)

Лична карта рег. бр. 11210, серија бр. 0156351, издадена од СВР — Битола на Трајко М. Стојчевски, ул. „283“ бр. 5 — Скопје. (1187)

Лична карта рег. бр. 9055, серија бр. 0020255, издадена од СВР — Скопје на Даница Павле (Стојменова) Крстевска, ул. „Илинденска“ бр. 9 — Скопје. (1240)

Лична карта рег. бр. 35680, серија бр. 027451, издадена од СВР — Скопје на Коце Трајко Јанковски, ул. „Битолска“ бр. 12 — Скопје. (1241)

Лична карта рег. бр. 39679, серија бр. 0049478, издадена од СВР — Скопје на Ајрија Селман (Мустафа) Селман, ул. „54“ бр. 23 — Скопје. (1242)

Лична карта рег. бр. 17779, издадена од СБР — Скопје на Демир Рефета Демири, с. Радуш — Скопско. (1243)

Лична карта рег. бр. 75819, серија бр. 0053602, издадена од СБР — Скопје на Хана Смајо (Бекриќ) Бислим, ул. „151“ бр. 28 — Скопје. (1244)

Лична карта рег. бр. 417, серија бр. 0588359, издадена од СБР — Скопје на Азим Адем Бекир, с. Пагаруша. (1245)

Лична карта рег. бр. 12686, серија бр. 0015518, издадена од СБР — Скопје на Гора Ангеле (Јукарова) Тошева, ул. „Хр. Смирненски“ бр. 33 — Скопје. (1247)

Лична карта рег. бр. 84455, серија бр. 0060674, издадена од СБР — Скопје на Кадри Усеин Таир, ул. „364“ бр. 14 — Скопје. (1247)

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0580618, издадена од СБР — Скопје на Стојан Никола Спасовски, с. Белимбегово — Скопско. (1248)

Лична карта рег. бр. 84418, серија бр. 0057227, издадена од СБР — Скопје на Емро Шабан Шакир, ул. „141“ бр. 185, Скопје. (1249)

Лична карта рег. бр. 154457, серија бр. 0014148, издадена од СБР — Скопје на Благун Петар (Милошева) Тодорова, Скопје. (1250)

Лична карта рег. бр. 113076, серија бр. 0870386, издадена од СБР — Скопје на Мевлида К. Ракиповиќ, ул. „118“ бр. 179а — Скопје. (1251)

Лична карта рег. бр. 4892, издадена од СБР — Скопје на Стојанка Јове Николовска, с. Градовци — Скопско. (1252)

Лична карта рег. бр. 2029, серија бр. 0580067, издадена од СБР — Скопје на Трипун Влажо Георгиев, с. Мралино — Скопско. (1253)

Лична карта рег. бр. 3212, серија бр. 089484, издадена од СБР — Скопје на Мичо Ристов Минчолов, Скопје. (1254)

Лична карта рег. бр. 10988, серија бр. 0551098, издадена од СБР — Урошевац на Исен Ахмед Вајрами, ул. „172“ бр. 13 — Скопје. (1255)

Лична карта рег. бр. 1470, серија бр. 0788508, издадена од СБР — Тетово на Ангелина Стојан Ристова, ул. „Г. Стругар“ бр. 17 — Скопје. (1256)

Лична карта рег. бр. 24452, серија бр. 0071849, издадена од СБР — Скопје на Зарија Теофил Арсова, ул. „502“ бр. 6 — Скопје. (1257)

Лична карта рег. бр. 3419, серија бр. 089836, издадена од СБР — Скопје на Крсте Дине Лалев, Скопје. (1258)

Лична карта рег. бр. 5107, серија бр. 0581035, издадена од СБР — Скопје на Божидар Андреја Ацевски, с. Брезница — Скопско. (1259)

Лична карта рег. бр. 39176, серија бр. 0034601, издадена од СБР — Скопје на Стефан Франц Франко, ул. „476“ бр. 2 — Скопје. (1260)

Лична карта рег. бр. 18366, серија бр. 0023899, издадена од СБР — Охрид на Јонче Профилов Јованоски, с. Мислешево — Охридско. (976)

Лична карта рег. бр. 15783, серија бр. 0702293, издадена од СБР — Гостивар на Војана Генчова Манојловска, с. Церово — Гостивар. (978)

Лична карта рег. бр. 1733, серија бр. 0414243, издадена од СБР — Радовиш на Стојан Петров Тодорова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 51 — Радовиш. (979)

Лична карта рег. бр. 7394, издадена од СБР — Прилеп на Благоја Велев Ангелевски, с. Ропотово — Прилеп. (980)

Лична карта рег. бр. 16945, серија бр. 0392595, издадена од СБР — Кочани на Стојан Атанасов Илиев, с. Истибани — Кочани. (981)

Лична карта рег. бр. 11696, серија бр. 0388306, издадена од СБР — Кочани на Џемаил Моаремов Џемаилов, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 5 — Кочани. (982)

Лична карта рег. бр. 606, серија бр. 0489175, издадена од СБР — Кавадарци на Цвета Тодорова Цекова Спасова, ул. „Питу Гулев“ бр. 16 — Неготино. (983)

Лична карта рег. бр. 12525, серија бр. 0045226, издадена од СБР — Струга на Исмет Елмаз Абдуловски, с. Фрнгово — Охридско. (984)

Лична карта рег. бр. 9303, серија бр. 0333753, издадена од СБР — Титов Велес на Јован Панчев Тончев, ул. „Охридска“ бр. 15 — Титов Велес. (985)

Лична карта рег. бр. 370164, серија бр. 350089, издадена од СБР — Белград на Милица Божа Рајшиќ, ул. „Илинденска“ бр. 32 — Тетово. (986)

Лична карта рег. бр. 16432, серија бр. 0674522, издадена од СБР — Тетово на Влаже Јоше Симовски, с. Жилче — Тетовско. (987)

Лична карта рег. бр. 27384, серија бр. 0685156, издадена од СБР — Тетово на Сабит Мејди Даути, с. Нераште — Тетовско. (988)

Лична карта рег. бр. 33115, серија бр. 0689171, издадена од СБР — Тетово на Сефедин Казим Шакири, с. Горно Палчиште — Тетовско. (989)

Лична карта рег. бр. 24682, серија бр. 0683929, издадена од СБР — Тетово на Решат Амита Рамадани, с. Вејце — Тетовско. (990)

Лична карта рег. бр. 7458, серија бр. 0666571, издадена од СБР — Тетово на Ремзи Тефик Лимани, с. Пршовци — Тетовско. (991)

Лична карта рег. бр. 30389, серија бр. 0688349, издадена од СБР — Тетово на Нуриман Лакман Алији, с. Порој — Тетовско. (992)

Лична карта рег. бр. 24968, серија бр. 0684402, издадена од СБР — Тетово на Билал Сами Мемети, с. Орашје — Тетовско. (993)

Лична карта рег. бр. 16924, серија бр. 0536069, издадена од СБР — Куманово на Имер Вајрама Љатиџи, с. Сопот — Куманово. (995)

Лична карта рег. бр. 17729, серија бр. 0558475, издадена од СБР — Куманово на Милорад Бошков Пешиќ, с. Табановце — Кумановско. (996)

Лична карта рег. бр. 10517, серија бр. 0061229, издадена од СБР — Крива Паланка на Ангел Величков Јакимовски, с. Конопница — Крива Паланка. (997)

Лична карта рег. бр. 4970, серија бр. 0097680, издадена од СБР — Крива Паланка на Драго Петров Здравковски, с. Узем — Крива Паланка. (998)

Лична карта рег. бр. 12386, серија бр. 0235387, издадена од СБР — Охрид на Никола Танаско Стефаноски, с. Сирула — Охридско. (999)

Лична карта рег. бр. 5686, серија бр. 001414, издадена од СВР — Ресен на Јордан Јошев Ничевски, с. Крани — Охридско. (1000)

Лична карта рег. бр. 13256, серија бр. 054047, издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Имеров Реџепов, с. Мелница — Титоввелешко. (1001)

Лична карта рег. бр. 8791, серија бр. 0752812, издадена од СВР — Кичево на Нација Стенкоска, ул. „Прилепска“ бр. 17 — Кичево. (1002)

Лична карта рег. бр. 4756, серија бр. 0384366, издадена од СВР — Кочани на Јане Митев Тисев, с. Горни Подлог — Кочани. (1003)

Лична карта рег. бр. 6017, серија бр. 0382727, издадена од СВР — Кочани на Герасим Глигоров Богданов, с. Винаца — Кочани. (1004)

Лична карта рег. бр. 4904, серија бр. 0417530, издадена од СВР — Радовиш на Јакуп Самил Ибраимов, с. Штурово — Радовиш. (1005)

Лична карта рег. бр. 3634, серија бр. 0416244, издадена од СВР — Радовиш на Шабан Али Селман, с. Чешмемале — Радовиш. (1006)

Лична карта рег. бр. 5000, серија бр. 0416970, издадена од СВР — Радовиш на Јакуп Алијов Мачинлиев, с. Конче — Радовиш. (1007)

Лична карта рег. бр. 55578, серија бр. 004155, издадена од СВР — Скопје на Славко Атанас Милошевски, с. Лешок — Тетовско. (1008)

Лична карта рег. бр. 4091, серија бр. 0664544, издадена од СВР — Тетово на Сабри Идриз Цафери, ул. „М. Ацев“ бр. 10 — Тетово. (1009)

Лична карта рег. бр. 16331, серија бр. 49043, издадена од СВР — Охрид на Владо Илов Радиновски, с. Вевчани — Охридско. (1010)

Лична карта рег. бр. 1677, серија бр. 0414187, издадена од СВР — Радовиш на Реџеп Далипов Салиов, с. Тополница — Радовиш. (1133)

Лична карта рег. бр. 21473, серија бр. 0682244, издадена од СВР — Тетово на Мемеш Абдула Мемешли, с. Нераште — Тетовско. (1134)

Лична карта рег. бр. 8278, серија бр. 0669698, издадена од СВР — Тетово на Десанка Панде Петковска, с. Копанце — Тетовско. (1135)

Лична карта рег. бр. 1838, серија бр. 0066698, издадена од СВР — Гевгелија на Ризо Ристов Јованов, ул. „Скопјанска“ бр. 90 — Гевгелија. (1136)

Лична карта рег. бр. 11557, серија бр. 0352067, издадена од СВР — Титов Велес на Коле Илија Николоски, с. Раковец — Титоввелешко. (1137)

Лична карта рег. бр. 17850, серија бр. 0734282, издадена од СВР — Кичево на Стојмир Досев Робески, с. Србјани — Кичево. (1138)

Лична карта рег. бр. 4813, серија бр. 0381423, издадена од СВР — Кочани на Саид Јусин Саидов, ул. „Сл. Стоименов“ бр. 81 — Кочани. (1139)

Лична карта рег. бр. 10007, серија бр. 0669678, издадена од СВР — Тетово на Рамадан Исен Сулејмани, с. Вејце — Тетовско. (1140)

Лична карта рег. бр. 19818, серија бр. 0559636, издадена од СВР — Куманово на Благој Стојанов Радев, с. Железница — Кратово. (1141)

Лична карта рег. бр. 6948, серија бр. 0527339, издадена од СВР — Куманово на Фетија Јунус Усе-

инова Рамадановска, ул. „К. Маркс“ бр. 36 — Куманово. (1142)

Лична карта рег. бр. 7230, серија бр. 0638741, издадена од СВР — Куманово на Стојко Стеванов Ристовски, с. Опила — Куманово. (1143)

Лична карта рег. бр. 16805, серија бр. 0536350, издадена од СВР — Куманово на Цветет Сефера Ибраимовски, с. Ваксинце — Кумановско. (1144)

Лична карта рег. бр. 16373, серија бр. 0555428, издадена од СВР — Куманово на Данил Владев Петковски, с. Стрезовце — Кумановско. (1145)

Лична карта рег. бр. 14655а, серија бр. 0013549, издадена од СВР — Скопје на Сретен Владев Маневски, ул. „Егејска Македонија“ бр. 13 — Куманово. (1146)

Лична карта рег. бр. 16098, серија бр. 0129799, издадена од СВР — Дебар на Имер Акиф Каба, ул. „Ибе Палисука“ бр. 9 — Дебар. (1147)

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0494787, издадена од СВР — Кавадарци на Тодор Ангелов Трајков, с. Пржово — Кавадарци. (1148)

Лична карта рег. бр. 3372, серија бр. 0379882, издадена од СВР — Кочани на Стојко Симеонов Мирозов, ул. „Коста Рацин“ бр. 37 — Кочани. (1149)

Лична карта рег. бр. 23179, серија бр. 0794596, издадена од СВР — Тетово на Каил Салија Идризи, с. Желино — Тетовско. (1150)

Лична карта рег. бр. 19953, серија бр. 0559771, издадена од СВР — Куманово на Миодраг Илиев Каранфиловски, с. Челопек — Кумановско. (1151)

Лична карта рег. бр. 14130, серија бр. 0334545, издадена од СВР — Титов Велес на Петре Здравков Ристов, ул. „Бл. Горив“ бр. 6 Титов Велес. (1152)

Лична карта рег. бр. 9222, серија бр. 0333862, издадена од СВР — Титов Велес на Васа Ристо Георгиева Кошулчева, ул. Пајак Планина“ бр. 12а — Титов Велес. (1153)

Лична карта рег. бр. 13513, серија бр. 0710023, издадена од СВР — Гостивар на Едибе Садикова Исмани, с. Чајле — Гостивар. (1159)

Лична карта рег. бр. 7727, серија бр. 0704237, издадена од СВР — Гостивар на Добре Зафиров Јанкуловски, с. Чајле — Гостивар. (1160)

Лична карта рег. бр. 20901, серија бр. 0537221, издадена од СВР — Куманово на Ибиш Мустафа Мемеди, с. Сопот — Куманово. (1161)

Лична карта рег. бр. 1131, серија бр. 0105941, издадена од СВР — Дебар на Алил Ружди Мурати, с. Коњаре — Дебар. (1162)

Лична карта рег. бр. 3872, серија бр. 0455581, издадена од СВР — Струмица на Костадин Димитров Иванов, с. Баница — Штип. (1163)

Лична карта рег. бр. 1787, серија бр. 047380, издадена од СВР — Струмица на Сократ Пандев Гоцев, с. Турново — Штип. (1164)

Лична карта рег. бр. 6906, серија бр. 0477209, издадена од СВР — Струмица на Костадин Божинов Јанушев, с. Требирино — Штип. (1165)

Лична карта рег. бр. 5303, серија бр. 0458111, издадена од СВР — Струмица на Коста Г. Костов, ул. „Солунска“ бр. 26 — Струмица. (1166)

Лична карта рег. бр. 4599, серија бр. 0456708, издадена од СВР — Струмица на Џафер А. Демиров, ул. „Охридска“ бр. 67 — Струмица. (1167)

Лична карта рег. бр. 5820, серија бр. 0079864, издадена од СВР — Струмица на Таир Мустафов Таиров, с. Банско — Струмица. (1168)

Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0081674, издадена од СВР — Струмица на Бинас Усеин (Мустафова) Таирова, с. Банско — Струмица. (1169)

Лична карта рег. бр. 13000, серија бр. 0353310, издадена од СВР — Титов Велес на Нада Владо Мачавелова, с. Ораовец — Титов Велешко. (1170)

Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0325242, издадена од СВР — Титов Велес на Ангелина Душана (Курковиќева) Зафирчева, ул. „Вл. Горев“ бр. 12 — Титов Велес. (1171)

Лична карта рег. бр. 17101, серија бр. 0713711, издадена од СВР — Гостивар на Мемед Амдиов Мемеди, с. Ломница — Гостивар. (1188)

Лична карта рег. бр. 1866, серија бр. 0034577, издадена од СВР — Охрид на Зендел Сефединов Миминоски, с. Калишта — Струга. (1189)

Лична карта рег. бр. 16759, серија бр. 0049470, издадена од СВР — Струга на Фуат Абдурама Аласаин, с. Делогожда — Струга. (1190)

Лична карта рег. бр. 6546, серија бр. 0039257, издадена од СВР — Струга на Цара Ристова (Дејкоска) Плушкоска, с. Вевчани — Охридско. (1191)

Лична карта рег. бр. 18471, серија бр. 0024004, издадена од СВР — Струга на Риза Алила Имероски, с. Окиси — Охридско. (1192)

Лична карта рег. бр. 3128, серија бр. 0228738, издадена од СВР — Струга на Вељанка Никола (Николоска) Вељаноска, с. Лактине — Охридско. (1193)

Лична карта рег. бр. 1140, серија бр. 0033851, издадена од СВР — Струга на Јане Ристов Лазарески, ул. „М. Тито“ бр. 87 — Струга. (1194)

Лична карта рег. бр. 21930, серија бр. 0537750, издадена од СВР — Куманово на Спиро Величко Деспотовиќ, с. Четирце — Кумановско. (1195)

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0035047, издадена од СВР — Струга на Воислав Јованов Марковски, с. Лабуништа — Охридско. (1196)

Лична карта рег. бр. 8801, серија бр. 0233371, издадена од СВР — Охрид на Димитрија Несторов Маринчески, с. Требеништа — Охридско. (1197)

Лична карта рег. бр. 11022, серија бр. 0351512, издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Казимов Асановски, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (1198)

Лична карта рег. бр. 11491, серија бр. 0351902, издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Ибраимов Муратовски, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (1199)

Лична карта рег. бр. 26929, серија бр. 0723739, издадена од СВР — Гостивар на Ибраим Муаремов Имери, с. Чеѓране — Гостивар. (1200)

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0112537, издадена од СВР — Битола на Стеван Митрев Петковски, с. Црничани — Битолско. (1201)

Лична карта рег. бр. 8945, серија бр. 0015207, издадена од СВР — Битола на Насте Лазар Цветковски, с. Бистрица — Битолско. (1202)

Лична карта рег. бр. 3240, издадена од СВР — Битола на Благоуна Трајкова Шарковска, с. Логоварди — Битолско. (1203)

Лична карта рег. бр. 2700, серија бр. 0008273, издадена од СВР — Битола на Ламбо Андон Богоевски, с. Велушина — Битола. (1204)

Лична карта рег. бр. 538, серија бр. 0261331, издадена од СВР — Битола на Ванчо Стојанов Дамевски, с. Журче — Битолско. (1205)

Лична карта рег. бр. 3295, серија бр. 0111926, издадена од СВР — Битола на Шериф Алил Веселовски, с. Трновци — Битолско. (1206)

Лична карта рег. бр. 1678, серија бр. 0263019, издадена од СВР — Битола на Тефиќ Керим Бекировски, с. Суво Дол — Битолско. (1207)

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр. 0132673, издадена од СВР — Прилеп на Раде Велев Димитриоски, с. Галичани — Прилеп. (1208)

Лична карта рег. бр. 13784, серија бр. 0503848, издадена од СВР — Кавадарци на Томо Славов Наумов, с. Сопот — Кавадарци. (1237)

Лична карта рег. бр. 7872, серија бр. 0331482, издадена од СВР — Титов Велес на Крум Јованов Јанов, ул. „Д. Груев“ бр. 37 — Титов Велес. (1238)

Лична карта рег. бр. 6474, серија бр. 0418611, издадена од СВР — Радовиш на Галаба Методиева Ценева, ул. „22 октомври“ бр. 34 — Радовиш. (1239)

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 0112108, издадена од СВР — Битола на Мустафа Адем Цемаилоски, с. Трновци — Битолско. (1261)

Лична карта рег. бр. 8837, серија бр. 0112982, издадена од СВР — Битола на Тела Садик Теловски, с. Будаково — Битолско. (1262)

Лична карта рег. бр. 1200, серија бр. 0397710, издадена од СВР — Св. Николе на Милка Петра Дроѓањик, ул. „Таки Даскал“ бр. 10 — Битола. (1263)

Лична карта рег. бр. 86368, серија бр. 0086006, издадена од СВР — Битола на Реџеп Ибраим Реџеповски, ул. „Охридска“ бр. 145 — Битола. (1264)

Лична карта рег. бр. 5818, серија бр. 0266841, издадена од СВР — Битола на Блаже Петров Илиовски, с. Добромири — Битолско. (1265)

Лична карта рег. бр. 19997, серија бр. 0264876, издадена од СВР — Битола на Ѓорѓи Неделко Пивковски, с. Могила — Битолско. (1266)

Лична карта рег. бр. 21560, серија бр. 0119977, издадена од СВР — Битола на Ибраим Умер Осман, ул. „Мирче Ацев“ бр. 29 — Битола. (1267)

Лична карта рег. бр. 7960, издадена од СВР — Битола на Борис Стојан Талевски, с. Врањевци — Битолско. (1268)

Лична карта рег. бр. 5095, издадена од СВР — Скопје на Соња Јосиф (Кадриќ) Автовска, работи при Нар. театар, Штип. (1269)

Лична карта рег. бр. 6553, серија бр. 0703063, издадена од СВР — Гостивар на Марко Стојанов Николоски, с. Ново Село — Гостивар. (1270)

Лична карта рег. бр. 13154, серија бр. 0553910, издадена од СВР — Куманово на Стојан Ѓорѓев Трајковски, с. Цвиланце — Кумановско. (1271)

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 0277797, издадена од СВР — Ресен на Мила Митрева Фузевска, с. Избиште — Ресен. (1272)

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 0108701, издадена од СВР — Ресен на Драган Душанов Трипуновски, с. Осој — Дебар. (1273)

Лична карта рег. бр. 8878, серија бр. 0019314, издадена од СВР — Битола на Софија Михајлова Павлова, с. Дреново — Кавадарци. (1274)

Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0244655, издадена од СВР — Битола на Љупка Петрова Димитрова, ул. „Д. Влахов“ бр. 94 — Титов Велес. (1275)

Лична карта рег. бр. 1822, серија бр. 0698332, издадена од СВР — Гостивар на Далип М. Асани, с. Равен — Гостивар. (1276)

Лична карта рег. бр. 845, серија бр. 0101555, издадена од СВР — Гостивар на Адам Т. Грујоски, с. Бродец — Гостивар. (1277)

Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0662838, издадена од СВР — Тетово на Таип Сулејман Бајрами, с. Цепчиште — Тетовско. (1278)

Лична карта рег. бр. 3615, серија бр. 0400525, издадена од СВР — Св. Николе на Дојчин Стојменов Станојков, с. Мустафино — Св. Николе. (1279)

Лична карта рег. бр. 19937, серија бр. 0559755, издадена од СВР — Куманово на Атанас Гијов Јовановски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1280)

Лична карта рег. бр. 14645, серија бр. 0013613, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓија Змејков Трифуноски, с. Прострање — Кичево. (1281)

Лична карта рег. бр. 1382, серија бр. 0663063, издадена од СВР — Тетово на Џезаир Меди Беадини, с. Ѓермо — Тетовско. (1281)

Лична карта рег. бр. 940, серија бр. 0661886, издадена од СВР — Тетово на Беадин Бекир Беадини, с. Вешале — Тетовско. (1282)

Лична карта рег. бр. 5842, серија бр. 0668701, издадена од СВР — Тетово на Вејсел Мејди Мустафа, с. Орашје — Тетовско. (1283)

Лична карта рег. бр. 27833, серија бр. 0685801, издадена од СВР — Тетово на Неџи Адем Таири, с. Боговине — Тетовско. (1284)

Лична карта рег. бр. 27174, серија бр. 0684908, издадена од СВР — Тетово на Фикри Исмет Нуредини, с. Палатица — Тетовско. (1285)

Лична карта рег. бр. 3995, серија бр. 0123110, издадена од СВР — Пехчево на Глигор Атанасов Иванов, с. Винаца — Кочани. (1286)

Лична карта рег. бр. 803, серија бр. 087489, издадена од СВР — Скопје на Васил Атанас Влахов — Скопје. (1302)

Лична карта рег. бр. 1891, серија бр. 0781971, издадена од СВР — Тетово на Вита Филип (Мисајлова) Јовановска, ул. 101 бис бр. 26 — Скопје (1303)

Лична карта рег. бр. 12898, серија бр. 0588908, издадена од СВР — Скопје на Амет Исен Исеин, ул. „146“ бр. 27 — Скопје. (1304)

Лична карта рег. бр. 12803, серија бр. 0001336, издадена од СВР — Скопје на Радмила Димитар (Стојанова) Георгиева, ул. „4“ бр. 7 — Скопје. (1305)

Лична карта рег. бр. 40127, серија бр. 0655803, издадена од СВР — Скопје на Драган Ване Димовски, ул. „Октомвриска“ бр. 34 — Скопје. (1306)

Лична карта рег. бр. 7197, серија бр. 008226, издадена од СВР — Ѓ. Петров на Фазли Реџеп Фазли, с. Радуша — Ѓ. Петров. (1307)

Лична карта рег. бр. 10315, серија бр. 0014086, издадена од СВР — Скопје на Загорка Књаже Синадинова, ул. „Октомвриска“ бр. 22 — Скопје. (1308)

Лична карта рег. бр. 61576, серија бр. 0050394, издадена од СВР — Скопје на Садија Хасан (Сулејман) Мурат, ул. „Ст. Наумов“ бр. 133 — Скопје. (1309)

Лична карта рег. бр. 39843, серија бр. 0655293, издадена од СВР — Скопје на Трајан Јане Орда-новски, Кисела Вода н. Станови бр. 27 — Скопје. (1310)

Лична карта рег. бр. 34653, серија бр. 0027045, издадена од СВР — Скопје на Ајрула Идриз Мустафа, ул. „39“ бр. 110 — Скопје. (1311)

Лична карта рег. бр. 30176, серија бр. 0028880, издадена од СВР — Скопје на Родна Анчо (Ицова) Ставрева, ул. „Кеј 13 ноември“ бр. 87 — Скопје. (1312)

Лична карта рег. бр. 84149, серија бр. 0051708, издадена од СВР — Скопје на Минур Азиз Љатив, ул. „352“ бр. 8 — Скопје. (1313)

Лична карта рег. бр. 4398, издадена од СВР — Скопје на Рамадан Рушид Абазов, с. Радуша — Скопско. (1314)

Лична карта рег. бр. 54977, издадена од СВР — Скопје на Јелица Петар (Јаќимова) Павлова, ул. „Тушинска“ бр. 11 — Скопје. (1315)

Лична карта рег. бр. 4536, серија бр. 091658, издадена од СВР — Скопје на Цвета Вангел Мацева, ул. „157“ бр. 23 — Скопје. (1316)

Лична карта рег. бр. 10654, серија бр. 0586664, издадена од СВР — Скопје на Реџеп Алит Куртиш, с. Средно Коњаре — Скопје. (1317)

Лична карта рег. бр. 78818, серија бр. 0054553, издадена од СВР — Скопје на Стојан Ѓорѓи Стојановски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 34 — Скопје. (1318)

Лична карта рег. бр. 18759, серија бр. 0007294, издадена од СВР — Скопје на Фари Сакип Осман, ул. „318“ бр. 10 — Скопје. (1319)

Лична карта рег. бр. 3225, серија бр. 089576, издадена од СВР — Скопје на Митра Дине Жаглева, с. Маџари — Скопско. (1320)

Лична карта рег. бр. 5446, серија бр. 0617105, издадена од СВР — Скопје на Љиман Х. Исмаил, ул. „141“ бр. 175 — Скопје. (1321)

Лична карта рег. бр. 6750, серија бр. 0582759, издадена од СВР — Скопје на Рифат Зекир Авди, с. Петровац — Скопско. (1322)

Лична карта рег. бр. 4628, серија бр. 0728624, издадена од СВР — Охрид на Милован И. Михајловски, Скопје, пат за с. Љисиче. (1453)

Лична карта рег. бр. 300, серија бр. 021452, издадена од СВР — Скопје на Алексеј Ѓорѓи Малахов, ул. „Вардарска“ бр. 38 — Скопје. (1469)

Лична карта рег. бр. 202, серија бр. 04332724, издадена од СВР — Кисељак на Јозо Иван Бартуловски, раб. станови Железара — Скопје. (1470)

Лична карта рег. бр. 34287, серија бр. 0029443, издадена од СВР — Скопје на Јордан Неше Ацковски, ул. „31“ бр. 2 — Скопје. (1471)

Лична карта рег. бр. 7194, серија бр. 0008926, издадена од СВР — Скопје на Никола Делев Станков, ул. „Тушинска“ бр. 6 Скопје. (1472)

Лична карта рег. бр. 42757, серија бр. 0619874, издадена од СВР — Скопје на Вера Димко (Хаци Тонева) Филиповска, ул. „Енгелсова“ бр. 29 — Скопје. (1473)

Лична карта рег. бр. 16035, серија бр. 0394345, издадена од СВР — Трбовље на Зорка Нестор (Илиевска) Нешовска, ул. „П. Чаулев“ бр. 60 — Скопје. (1474)

Лична карта рег. бр. 6096, серија бр. 0229601, издадена од СВР — Охрид на Паун Никола Младеновски, с. Маџари — Скопско. (1475)

Лична карта рег. бр. 6597, серија бр. 2154481, издадена од СВР — Нови Пазар на Мејрема Казим Реџеповиќ, ул. „123“ бр. 17 — Скопје. (1476)

Лична карта рег. бр. 3396, серија бр. 0783682, издадена од СВР — Скопје на Сали Ибраим Абаз, с. Крушопек — Скопско. (1477)

Лична карта рег. бр. 22178, серија бр. 0066146, издадена од СВР — Скопје на Гица Ѓорѓи Качакова, ул. „224“ бр. 14а — Скопје. (1478)

Лична карта рег. бр. 18001, серија бр. 0019389, издадена од СВР — Скопје на Раим Рустем Шабан, ул. „129“ бр. 57 — Скопје. (1479)

Лична карта рег. бр. 8029, серија бр. 0583539, издадена од СВР — Скопје на Сами Ајредин Рушид, с. Студеничани — Скопско. (1480)

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0008710, издадена од СВР — Скопје на Илинка Звездан (Михајловиќ) Николовска, ул. „118“ бр. 18 — Скопје. (1481)

Лична карта рег. бр. 31348, серија бр. 25061, издадена од СВР — Скопје на Божин Стојан Трпков, ул. „55“ бр. 40 — Скопје. (1482)

Лична карта рег. бр. 1859, серија бр. 0001940, издадена од СВР — Скопје на Амит Демир Мемиш, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 22 — Скопје. (1483)

Лична карта рег. бр. 2292, серија бр. 0124335, издадена од СВР — Делчево на Стојан Ј. Димитровски, с. Петровец — Скопско. (1484)

Лична карта рег. бр. 2481, серија бр. 0291066, издадена од СВР — Скопје на Трајко Мише Зафиров, ул. „113“ бр. 1 — Скопје. (1485)

Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0782715, издадена од СВР — Скопје на Добрила Милоје Младеновиќ, с. Оризаре — Скопско. (1486)

Лична карта рег. бр. 19992, серија бр. 0680665, издадена од СВР — Тетово на Џафери Рафи Шабан, ул. „Радичка“ бр. 54 — Белград. (1521)

Лична карта рег. бр. 21922, серија бр. 0718532, издадена од СВР — Гостивар Симон Никола Матоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 70 — Струта. (1536)

Лична карта рег. бр. 6626, серија бр. 0016229, издадена од СВР — Битола на Мара Зулумеска Лозановска, ул. „Сарајевска“ бр. 20 — Битола. (1287)

Лична карта рег. бр. 8691, серија бр. 0113401, издадена од СВР — Дебар на Рамазан Исљам Казафери, с. Скудриње — Дебар. (1288)

Лична карта рег. бр. 10156, серија бр. 0754679, издадена од СВР — Кичево на Мислим Фејзов Јашаровски, с. Лисичани — Кичево. (1289)

Лична карта рег. бр. 874, серија бр. 0089516, издадена од СВР — Кавадарци на Трајко Гелов Ристовски, с. Д. Дисан — Кавадарци. (1290)

Лична карта рег. бр. 6388, серија бр. 0346898, на Лепа Велимир (Поповска) Кочова, с. Богомила — Титоввелешко. (1291)

Лична карта рег. бр. 1283, серија бр. 0033994, издадена од СВР — Струта на Владислав Груевски, лекар при Хирушката клиника — Скопје.

Лична карта рег. бр. 1295, серија бр. 0633785, издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван Станојков Илиевски, с. Метежево — Крива Паланка. (1293)

Лична карта рег. бр. 18373, серија бр. 0091121, на Александар Никола Тодоровски, ул. „Туларска“ бр. 3 — Битола. (1294)

Лична карта рег. бр. 2185, серија бр. 0642771, издадена од СВР — Куманово на Амди Азира Сулимани, с. Лопате — Кумановско. (1295)

Лична карта рег. бр. 8230, серија бр. 0547931, издадена од СВР — Куманово на Амид Салији Демири, с. Виштица — Кумановско. (1296)

Лична карта рег. бр. 5494, серија бр. 0280917, издадена од СВР — Ресен на Евтим Јанков Велјановски, с. Крушје — Охрид. (1297)

Лична карта рег. бр. 9095, серија бр. 0792652, издадена од СВР — Тетово на Руфат Ајдар Фетаи, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 54 — Тетово. (1298)

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0377905, издадена од СВР — Кочани на Киро Петрушев Ангелов, с. Тркање — Кочани. (1299)

Лична карта рег. бр. 4160, серија бр. 0417270, издадена од СВР — Радовиш на Џемаил Јусуфов Османов, с. Штурово — Радовиш. (1300)

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0066898, издадена од СВР — Титов Велес на Ратка Јованова (Проданова) Ваџева, Гевгелија. (1301)

Лична карта рег. бр. 17703, издадена од СВР — Битола на Лука М. Атанасовски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 6а — Битола. (1323)

Лична карта рег. бр. 3269, серија бр. 0529352, издадена од СВР — Куманово на Азем Исена Азemi, ул. „Трст“ бр. 35 — Куманово. (1324)

Лична карта рег. бр. 7102, серија бр. 0547630, издадена од СВР — Куманово на Исмаил Ибраим Идризи, с. Лојане — Кумановско. (1325)

Лична карта рег. бр. 326, серија бр. 075426, издадена од СВР — Титов Велес на Коста Иванов Станишовски, с. Бабуна — Титоввелешко. (1326)

Лична карта рег. бр. 24921, серија бр. 0684369, издадена од СВР — Тетово на Нафи Мурат Синани, ул. „Дебарска“ бр. 14 — Тетово. (1327)

Лична карта рег. бр. 4075, серија бр. 0491613, издадена од СВР — Кавадарци на Марија Славејкова Митрева, ул. „Брана Џунова“ бр. 25 — Кавадарци. (1328)

Лична карта рег. бр. 5513, серија бр. 0702023, издадена од СВР — Гостивар на Авакум Тодоров

Јовановски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 10 — Гостивар. (1329)

Лична карта рег. бр. 16468, серија бр. 0554568, издадена од СВР — Куманово на Марија Јаким (Спасова) Петровска, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1330)

Лична карта рег. бр. 7124, серија бр. 0232147, издадена од СВР — Охрид на Кирко Неданов Вељановски, с. Волино — Охридско. (1331)

Лична карта рег. бр. 18692, серија бр. 0024224, издадена од СВР — Струга на Марко Устијанов Матевски, с. Таш Маруништа — Охридско. (1332)

Лична карта рег. бр. 10508, серија бр. 0233713, издадена од СВР — Охрид на Аксенија Ангелов Ѓоршоски, с. Слатино — Охридско. (1333)

Лична карта рег. бр. 902, серија бр. 0209270, издадена од СВР — Струга на Енвер Абдураман Оџа, с. Велешта — Охридско. (1335)

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0231075, издадена од СВР — Охрид на Ристо Петров Ѓрмашкоски, с. Велмеј — Охридско. (1336)

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0229942, издадена од СВР — Охрид на Мите Ѓлигоров Лотоски, с. Окребатно — Охридско. (1337)

Лична карта рег. бр. 1350, серија бр. 0226360, издадена од СВР — Охрид на Живко Јанчев Пачевски, с. Велмеј — Охридско. (1338)

Лична карта рег. бр. 17253, серија бр. 0022768, издадена од СВР — Охрид на Демир Равмон Исмаил, ул. „Петре Рафто“ бр. 12 — Струга. (1339)

Лична карта рег. бр. 2836, серија бр. 0747353, издадена од СВР — Кичево на Емин Галипов Еминоски, с. Колари — Охридско. (1340)

Лична карта рег. бр. 11151, серија бр. 508167, издадена од СВР — Кавадарци на Лазар Јанакиев Ѓорѓиев, Неготино — Кавадарци. (1341)

Лична карта рег. бр. 4343, серија бр. 0641053, издадена од СВР — Ѓорски Драгаш на Хурије Бајрам Кусај, с. Свеќани — Титоввелешко. (1342)

Лична карта рег. бр. 411591, серија бр. 382491, издадена од СВР — Белград на Осман Ајлаз Кусај, с. Свеќани — Титоввелешко. (1343)

Лична карта рег. бр. 14978, серија бр. 0677105, издадена од СВР — Тетово на Мемед Мустафа Мемеди, с. Дебарце — Тетовско. (1344)

Лична карта рег. бр. 14870, серија бр. 0673729, издадена од СВР — Тетово на Ремзи Миљаим Беадини, с. Групчин — Тетовско. (1345)

Лична карта рег. бр. 17588, серија бр. 0023121, издадена од СВР — Струга на Хадибајрам Рифат Хоџа, ул. „Г. Делчев“ бр. 128 — Охридско. (1346)

Лична карта рег. бр. 4747, серија бр. 0030172, издадена од СВР — Ресен на Крстан Спиров Цветковски, с. Штрбово — Охридско. (1347)

Лична карта рег. бр. 13391, серија бр. 0709901, издадена од СВР — Гостивар на Ружа Оносим Костовска, с. Чајле — Гостивар. (1348)

Лична карта рег. бр. 23860, серија бр. 0795376, издадена од СВР — Тетово на Беќир Асипов Бејтулаи, с. Јажинце — Тетовско. (1349)

Лична карта рег. бр. 15780, серија бр. 0576843, издадена од СВР — Тетово на Ѓорѓе Блаже Јастрески, с. Лешок — Тетовско. (1350)

Лична карта рег. бр. 19314, серија бр. 0680226, издадена од СВР — Тетово на Ружди Нуримаи Абдули, с. Каменане — Тетовско. (1351)

Лична карта рег. бр. 11355, серија бр. 0152626, издадена од СВР — Прилеп на Хамди Назмијов Садикоски, ул. „Борка Талев“ бр. 17 — Битола. (1352)

Лична карта рег. бр. 14988, серија бр. 0195684, издадена од СВР — Прилеп на Рамадан Реџепов Демировски, с. Канатларци — Битолско. (1353)

Лична карта рег. бр. 1, на Стојче Новев Најдовски, с. Ракитница — Битола. (1354)

Лична карта рег. бр. 10834, серија бр. 0154233, издадена од СВР — Прилеп на Илија Ристов Николовски, с. Селце — Прилеп. (1355)

Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 0192741, издадена од СВР — Прилеп на Илија Цветанов Лозаноски, с. Секирци — Прилеп. (1356)

Лична карта рег. бр. 9778, серија бр. 0191796, издадена од СВР — Прилеп на Боге Трајанов Ковилоски, с. Костинци — Прилеп. (1357)

Лична карта рег. бр. 17325, серија бр. 0194686, издадена од СВР — Прилеп на Олга Пројова (Котева) Танева, ул. „Битолска“ бр. 249 — Прилеп. (1358)

Лична карта рег. бр. 13747, серија бр. 0193743, издадена од СВР — Прилеп на Рамадан Реџепов Максудоски, с. Канатларци — Прилеп. (1359)

Лична карта рег. бр. 9292, издадена од СВР — Прилеп на Методија Алексов Најдовски, ул. „Маркова“ бр. 39 — Прилеп. (1360)

Лична карта рег. бр. 13475, серија бр. 0191378, издадена од СВР — Прилеп на Алексо Јованов Котески, с. Шелеверци — Прилеп. (1361)

Лична карта рег. бр. 18175, серија бр. 0193623, издадена од СВР — Прилеп на Љубен Цекон Јовановски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 110 — Прилеп. (1362)

Лична карта рег. бр. 13117, серија бр. 0192261, издадена од СВР — Прилеп на Светозар Јандрез Коларски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 33 — Прилеп. (1363)

Лична карта рег. бр. 18971, серија бр. 0193491, издадена од СВР — Прилеп на Спасе Стојанов Лукарски, с. Кривоташтани — Прилеп. (1364)

Лична карта рег. бр. 10873, серија бр. 0191789, издадена од СВР — Прилеп на Петре Колев Јолески, с. Палчиште — Прилеп. (1366)

Лична карта рег. бр. 3195, серија бр. 0192319, издадена од СВР — Прилеп на Џемаил Далипов Мечовски, с. Десово — Прилеп. (1367)

Лична карта рег. бр. 13747, серија бр. 0193221, издадена од СВР — Прилеп на Најдо Илиев Наумовски, ул. „Мирче Апев“ бр. 138 — Прилеп. (1368)

Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 00182426, издадена од СВР — Прилеп на Стојан Крстев Манчески, с. Бешиште — Прилеп. (1363)

Лична карта рег. бр. 13162, издадена од СВР — Прилеп на Боге Петров Макалоски, ул. „Адем Адемски“ бр. 6 — Прилеп. (1370)

Лична карта рег. бр. 12903, серија бр. 0192392, издадена од СВР — Прилеп на Верка Стеванова (Бошкоска) Николоска, ул. „Егејска“ бр. 69 — Прилеп. (1371)

Лична карта рег. бр. 12996, серија бр. 0192363, издадена од СВР — Прилеп на Герасим Јованов Павловски, с. Лажани — Прилеп. (1372)

Лична карта рег. бр. 9671, серија бр. 0193393, издадена од СВР — Прилеп на Сребре Миланов Пацаноски, ул. „Борка Влачаро“ бр. 1 — Прилеп. (1373)

Лична карта рег. бр. 873, серија бр. 0018273, издадена од СВР — Прилеп на Митре Котев Јакопетровски, с. Вешиште — Прилеп. (1374)

Лична карта рег. бр. 11765, серија бр. 0191768, издадена од СВР — Прилеп на Менка Стојкова (Гориоска) Јованоска, с. Дреновци — Прилеп. (1375)

Лична карта рег. бр. 17376, серија бр. 0193705, издадена од СВР — Прилеп на Тефиќ А. Адемски, с. Лажани — Прилеп. (1376)

Лична карта рег. бр. 1369, серија бр. 0018186, издадена од СВР — Прилеп на Столе Колев Велјаноски, с. Витолиште — Прилеп. (1377)

Лична карта рег. бр. 9771, серија бр. 0191396, издадена од СВР — Прилеп на Методија Трајанов Павлески, ул. „Благоја Николоски“ бр. 8 — Прилеп. (1378)

Лична карта рег. бр. 12396, серија бр. 0192175, издадена од СВР — Прилеп на Цветко Василев Јанкоски, с. Зрзе — Прилеп. (1379)

Лична карта рег. бр. 17327, серија бр. 0193415, издадена од СВР — Прилеп на Томе Милевски, ул. „Сутјеска“ бр. 3 — Прилеп. (1380)

Лична карта рег. бр. 266, серија бр. 00181328, издадена од СВР — Прилеп на Митре Данов Колески, с. Живово — Прилеп. (1381)

Лична карта рег. бр. 479, серија бр. 0018275, издадена од СВР — Прилеп на Гога Трајков Јовановски, с. Витолиште — Прилеп. (1382)

Лична карта рег. бр. 7220, серија бр. 0150127, издадена од СВР — Прилеп на Петре Илија Степанулевски, ул. „Цане Василев“ бр. 34 — Битола. (1383)

Лична карта рег. бр. 4565, серија бр. 0003233, издадена од СВР — Битола на Мустафа Кадри Мустафовски, с. Кременица — Битола. (1384)

Лична карта рег. бр. 6532, издадена од СВР — Битола на Ферзи Таиров Салиески, с. Г. Доленци — Битола. (1385)

Лична карта рег. бр. 2552, серија бр. 0116359, издадена од СВР — Битола на Зекир Синанов Шакироски, с. Арматуш — Битолско. (1386)

Лична карта рег. бр. 07300, серија бр. 0087711, издадена од СВР — Битола на Петар Толев Петровски, ул. „Кафтациска“ бр. 30 — Битола. (1387)

Лична карта рег. бр. 863, издадена од СВР — Прилеп на Костадин Димитров Стојаноски, с. Палчиште — Битолско. (1388)

Лична карта рег. бр. 379, серија бр. 0018136, издадена од СВР — Прилеп на Трајко Данов Јовановски, с. Витолиште — Битолско. (1389)

Лична карта рег. бр. 15605, издадена од СВР — Прилеп на Методија Спиров Димоски, с. Вранче — Прилеп. (1390)

Лична карта рег. бр. 4679, серија бр. 0192372, издадена од СВР — Прилеп на Стојче Димов Стефановски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 96 — Прилеп. (1391)

Лична карта рег. бр. 2517, серија бр. 0193642, издадена од СВР — Прилеп на Петар Ангелов Илијоски, с. Штавица — Прилеп. (1392)

Лична карта рег. бр. 9174, серија бр. 0192336, издадена од СВР — Прилеп на Данска Ицко (Чупароска), Солунска, ул. „К. Јосифовски“, бр. 94 — Прилеп. (1393)

Лична карта рег. бр. 17765, издадена од СВР — Прилеп на Тале Велков Татески, с. Свети Митрани — Прилеп. (1394)

Лична карта рег. бр. 3409, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Томев Гаќеркоски, с. Св. Митрани — Прилеп. (1395)

Лична карта рег. бр. 9639, серија бр. 0193320, издадена од СВР — Прилеп на Мијајле Ников Стојаноски, с. Лопатица — Прилеп. (1396)

Лична карта рег. бр. 8147, серија бр. 0192637, издадена од СВР — Прилеп на Добрица Костадинова (Спиркоски) Илиоска, с. Слепче — Битолско. (1397)

Лична карта рег. бр. 12065, серија бр. 0192131, издадена од СВР — Прилеп на Илија Неделков Чаушовски, с. Бучин — Прилеп. (1398)

Лична карта рег. бр. 6564, издадена од СВР — Прилеп на Гроздан Крстев Трајковски, с. Лопатица — Прилеп. (1399)

Лична карта рег. бр. 12837, серија бр. 0164763, издадена од СВР — Прилеп на Милка Јанчева Гориоска, ул. „Димо Нареднико“ бр. 32 — Прилеп. (1400)

Лична карта рег. бр. 13476, серија бр. 0192630, издадена од СВР — Прилеп на Стојко Ангеле Стојкоски, ул. „Тризла“ бр. 10 — Прилеп. (1401)

Лична карта рег. бр. 1118, серија бр. 0192632, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Стојанов Ѓиноски, ул. „Егејска“ бр. 93 — Прилеп. (1402)

Лична карта рег. бр. 9763, серија бр. 0191313, издадена од СВР — Прилеп на Илија Митрева Трајкоска, с. Секирици — Прилеп. (1403)

Лична карта рег. бр. 9679, серија бр. 0192324, издадена од СВР — Прилеп на Идрис Исламов Камилоски, с. Црнилиште — Прилеп. (1404)

Лична карта рег. бр. 15656, серија бр. 0192577, издадена од СВР — Прилеп на Мемед Џабиров Имероски, с. Пешталево — Прилеп. (1405)

Лична карта рег. бр. 11796, серија бр. 0192320, издадена од СВР — Битола на Паца Мирчева (Стојкоска) Панчевска, ул. „Тризла“ бр. 165 — Прилеп. (1406)

Лична карта рег. бр. 12364, серија бр. 0193641, издадена од СВР — Прилеп на Димитрија Андонов Димитриоски, с. Чаниште — Прилеп. (1407)

Лична карта рег. бр. 12883, на Димитрија Петров Димески, ул. „К. Гаврилоски“ бр. 48 — Прилеп. (1408)

Лична карта рег. бр. 8247, серија бр. 0495898, издадена од СВР — Кавадарци на Димитар Ристов Ангелов, с. Прждево — Кавадарци. (1409)

Лична карта рег. бр. 7618, серија бр. 0495482, издадена од СВР — Кавадарци на Лимка Костадин (Ристова) Чалова, Демир Капија — Кавадарци. (1410)

Лична карта рег. бр. 18182, серија бр. 0507038, издадена од СВР — Кавадарци на Јован Атанасов Чалов, Демир Капија — Кавадарци. (1411)

Лична карта рег. бр. 7790, серија бр. 0704300, издадена од СВР — Гостивар на Идриз Исмаила Ханџију, ул. „Димитар Влахов“ бр. 10 — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 20640, серија бр. 0717250, издадена од СВР — Гостивар на Амди Изета Идризи, с. Пирок — Гостивар. (1413)

Лична карта рег. бр. 8947, серија бр. 0667923, издадена од СВР — Тетово на Акиф Мазлам Кисами, с. Селце — Тетовско. (1414)

Лична карта рег. бр. 448, серија бр. 0053159, издадена од СВР — Верово на Маноил Глигоров Вучковски, с. Митрапинци — Верово. (1415)

Лична карта рег. бр. 11430, серија бр. 0498416, издадена од СВР — Кавадар на Ѓорѓи Атанасов Каралов, с. Пештарица — Кавадарци. (1416)

Лична карта рег. бр. 20476, серија бр. 0680099, издадена од СВР — Тетово на Бајрам Сулејман Ајрули, с. Нераште — Тетовско. (1417)

Лична карта рег. бр. 25980, серија бр. 0683181, издадена од СВР — Тетово на Акиф Насуф Фетали, с. Увич — Тетовско. (1418)

Лична карта рег. бр. 9186, серија бр. 0404696, издадена од Св. Николе на Станоја Стојанов Ангелов, с. Горабинци — Св. Николе. (1419)

Лична карта рег. бр. 7317, серија бр. 0548170, издадена од СВР — Куманово на Ејуп Рамадана Алити, с. Слупчане — Куманово. (1420)

Лична карта рег. бр. 8800, серија бр. 0015416, издадена од СВР — Битола на Андон Димов Крстески, с. Поешево — Битолско. (1421)

Лична карта рег. бр. 740, серија бр. 0540683, издадена од СВР — Куманово на Петко Арсов Спаски, с. Алгуња — Куманово. (1422)

Лична карта рег. бр. 2155, серија бр. 0551990, издадена од СВР — Куманово на Авдија Далипа Саити, с. Гошвинце — Кумановско. (1423)

Лична карта рег. бр. 2140, серија бр. 0542706, издадена од СВР — Куманово на Душан Јована Манојловиќ, с. Умин Дол — Кумановско. (1424)

Лична карта рег. бр. 11612, серија бр. 0552140, издадена од СВР — Куманово на Асан Емини, с. Сопот — Кумановско. (1425)

Лична карта рег. бр. 4554, серија бр. 0381200, издадена од СВР — Кочани на Драгица Глигор (Нешова) Конева, ул. „Рајна Салакова“ бр. 1 — Кавадарци. (1426)

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0304706, издадена од СВР — Штип на Аце Славков Иванов, с. Дољани — Штип. (1427)

Лична карта рег. бр. 6410, серија бр. 0006336, издадена од СВР — Битола на Крсте Т. Петровски, с. Биљаник — Битолско. (1428)

Лична карта рег. бр. 897, серија бр. 0548975, издадена од СВР — Куманово на Ајредин Салија Али, с. Романовце — Кумановско. (1429)

Лична карта рег. бр. 4127, серија бр. 0665140, издадена од СВР — Тетово на Нурикемал Мамут Шакири, с. Гајре — Тетовско. (1430)

Лична карта рег. бр. 5020, серија бр. 0785805, издадена од СВР — Тетово на Олга Владо Пероска, ул. „Цв. Димов“ бр. 39 — Тетово. (1431)

Лична карта рег. бр. 5774, серија бр. 0457882, издадена од СВР — Струмица на Зејнел Синан Вечков, с. Доброшница — Струмица. (1432)

Лична карта рег. бр. 2357, серија бр. 0646859, издадена од ПВР — Кратово на Милан Крстев Димитров, с. Железница — Кратово. (1433)

Лична карта рег. бр. 12698, серија бр. 0552613, издадена од СВР — Куманово на Наце Михајлов Николовски, Кокино — Кумановско. (1434)

Лична карта рег. бр. 21629, серија бр. 0536949, издадена од СВР — Куманово на Илмие Адем Азизи Селимова, ул. „И. Рибар — Лола“ бр. 95 — Куманово. (1435)

Лична карта рег. бр. 9240, серија бр. 0534953, издадена од СВР — Куманово на Камил Садика Селимов, ул. „И. Р. Лола“ бр. 95 — Куманово. (1436)

Лична карта рег. бр. 8455, серија бр. 0533356, издадена од СВР — Куманово на Миранда Јосиф Грожиќ Добовшек, ул. „М. Тито“ бр. 8 — Куманово. (1437)

Лична карта рег. бр. 10437, серија бр. 0538547, издадена од СВР — Гилане на Хисен Хасана Хасани, с. Г. Којнаре — Кумановско. (1438)

Лична карта рег. бр. 18551, серија бр. 0733983, издадена од СВР — Кичево на Јон Д. Арминовски, с. Цер — Кичево. (1439)

Лична карта рег. бр. 19842, серија бр. 0735176, издадена од СВР — Кичево на Ајдар Изеров Догоски, ул. „Милоша Савковиќ“ бр. 4 — Белград. (1440)

Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0344546, издадена од СВР — Титов Велес на Ефика Николова Ристовска, с. Папрадиште — Титоввелешко. (1441)

Лична карта рег. бр. 9981, серија бр. 0350491, издадена од СВР — Титов Велес на Раиф Османов Зејнула, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (1442)

Лична карта рег. бр. 11783, серија бр. 0177756, издадена од СВР — Тетово на Ружа Ѓорѓевиќ, ул. „Беломорска“ бр. 22 — Тетово. (1443)

Лична карта рег. бр. 1078, серија бр. 0697588, издадена од СВР — Гостивар на Мемед Илјаза Сулемани, с. Пирок — Гостивар. (1444)

Лична карта рег. бр. 7231, серија бр. 0083443, издадена од СВР — Струмица на Павле Андонов Стојановски, с. Сушица — Струмица. (1445)

Лична карта рег. бр. 7499, серија бр. 0083087, издадена од СВР — Струмица на Љубен Мицев Гоцев, с. Сушица — Струмица. (1446)

Лична карта рег. бр. 2332, серија бр. 0077997, издадена од СВР — Струмица на Стојан Ефтимов Костадинов, с. Макриево — Струмица. (1447)

Лична карта рег. бр. 8421, серија бр. 0083082, издадена од СВР — Струмица на Кирило Лазаров Пецев, с. Колешито — Струмица. (1448)

Лична карта рег. бр. 3966, серија бр. 0080426, издадена од СВР — Струмица на Јордана Димитрова (Пеневска) Јанушева, с. Ново Село — Струмица. (1449)

Лична карта рег. бр. 2581, серија бр. 0379191, издадена од СВР — Кочани на Лозена Тодорова Трифунова, ул. „Ген. Апостоли“ бр. 19 — Кочани. (1450)

Лична карта рег. бр. 21562, серија бр. 0793267, издадена од СВР — Тетово на Абдулгасур Сулејман Таири, с. Копачин Дол — Тетовско. (1451)

Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0114388, издадена од СВР — Тетово на Душан Русе Кардалевски, с. Лазаро Поле — Гостивар. (1452)

Лична карта рег. бр. 8165, серија бр. 0127801, издадена од СВР — Берово на Ѓорѓи Стојанов Бојчовски, Пехчево — Штипско. (1454)

Лична карта рег. бр. 12470, серија бр. 0117180, издадена од СВР — Дебар на Рушит Бајрама Дука, с. Спас — Дебар. (1455)

Лична карта рег. бр. 3676, серија бр. 0068386, издадена од СВР — Гевгелија и возачка дозвола за трактор, издадена од СВР — Титов Велес на Ристо Стојанов Бучков, с. Негорци — Гевгелија. (1456)

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0100803, издадена од СВР — Гостивар на Мино Ристов Момировски, с. Рибница — Тетовско. (1457)

Лична карта рег. бр. 14653, серија бр. 0674873, издадена од СВР — Тетово на Шефки Имди Алити, с. Шемново — Тетовско. (1458)

Лична карта рег. бр. 22860, серија бр. 0538678, издадена од СВР — Куманово на Злате Кузманов Богдановски, с. Тополовик — Кратово. (1459)

Лична карта рег. бр. 21389, серија бр. 536709, издадена од СВР — Куманово на Сакип Ракипа Шабани, с. Лопате — Кумановско. (1460)

Лична карта рег. бр. 17425, серија бр. 0506681, издадена од СВР — Кавадарци на Марија Тодорова Донова, Родилен дом — Кавадарци. (1461)

Лична карта рег. бр. 11411, серија бр. 0755948, издадена од СВР — Кичево на Андон Ристов Груевски, с. Кладник — Кичево. (1462)

Лична карта рег. бр. 4230, серија бр. 0399749, издадена од СВР — Св. Николе на Рамизе Шабанова Кадирова, с. Милино — Штип. (1463)

Лична карта рег. бр. 15609, серија бр. 0336027, издадена од СВР — Титов Велес на Садик Јашаров Абазов, с. Милино — Штипско. (1464)

Лична карта рег. бр. 1130, серија бр. 0430040, на Јордана Д. Танчева, с. Давидово — Гевгелија. (1465)

Лична карта рег. бр. 205, серија бр. 0092915, издадена од СВР — Крива Паланка на Јордан Алексов Павлов, с. Кошари — Крива Паланка. (1466)

Лична карта рег. бр. 1318, серија бр. 0163569, издадена од СВР — Тузла на Невенка (Речик) Вуковиќ, офицерски станови — Струмица. (1467)

Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 079607, издадена од СВР — Штип на Петре Ристов Вицез, с. Ерделија — Штип. (1468)

Лична карта рег. бр. 8647, серија бр. 0494652, издадена од СВР — Кавадарци на Данаил Делов Гуцев, с. Дрен — Кавадарци. (1469)

Лична карта рег. бр. 9772, серија бр. 0706282, издадена од СВР — Гостивар на Иса Гарипа Јонужи, с. Вруток — Гостивар. (1489)

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 0668934, издадена од СВР — Тетово на Ибиш Муарем Ибиши, с. Раковец — Тетовско. (1490)

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0673515, издадена од СВР — Тетово на Цветко Илија Витановски, с. Рогачево — Тетовско. (1491)

Лична карта рег. бр. 2920, серија бр. 0415430, издадена од СВР — Радовиш на Амет Мемедов Ракипов, с. Јаргулица — Радовиш. (1492)

Лична карта рег. бр. 5965, серија бр. 0004486, издадена од СВР — Струмица на Исмаил Демиров Шерифов, с. Јаргулица — Радовиш. (1493)

Лична карта рег. бр. 733, серија бр. 0033444, издадена од СВР — Струга на Камил Исо Авмедоски, с. Јабланица — Охрид. (1494)

Лична карта рег. бр. 17694, серија бр. 0023227, издадена од СВР — Струга на Тоска Мерсим Истрев, с. Велешта — Охридско. (1495)

Лична карта рег. бр. 4940, серија бр. 0037651, издадена од СВР — Струга на Маица Спасова Мукошка, ул. „15 корпус“ бр. 1 — Струга. (1496)

Лична карта рег. бр. 5965, серија бр. 0004486, издадена од СВР — Битола на Ѓорѓи Жиганов Рашпоковски, с. Породин — Битолско. (1497)

Лична карта рег. бр. 7728, серија бр. 0639238, издадена од СВР — Куманово на Стојан Веселина Трајановски, с. Тлминце — Кумановско. (1498)

Лична карта рег. бр. 16446, серија бр. 0760378, издадена од СВР — Кичево на Мустафа Иметов Лиманоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44 — Кичево. (1499)

Лична карта рег. бр. 18482, серија бр. 0506853, издадена од СВР — Кавадарци на Бошко Боџисов Катралов — Кавадарци. (1500)

Лична карта рег. бр. 25433, серија бр. 0722243, издадена од СВР — Гостивар на Сабит Изаџа Речепи, с. Пирок — Гостивар. (1501)

Лична карта рег. бр. 9026, серија бр. 0792571, издадена од СВР — Тетово на Зулфи Мерчан Рустеми, ул. „Битолска“ бр. 39 — Битола. (1502)

Лична карта рег. бр. 6547, серија бр. 0402957, издадена од СВР — Св. Николе на Димко Коцев Тасев, ул. „Вера Циривири“ бр. 32 — Св. Николе. (1504)

СОДРЖИНА

105. Тарифа за надскнадите за експроприрани земјишта во 1955 година на територијата на НР Македонија	201
106. Правилник за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување	202
Исправка на Правилникот за дипломски испит во средните стручни школи	205